



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издања и огласи 688-3-291-2

Четврток, 20 август 1970.

БЕЛГРАД

БРОЈ 36

ГОД. XXVI

Цена на овој број е 4,00 динари. — Аконтација на претплата за 1970 година изнесува 130 динари — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр 1 Пошта, Фах 228 — Телефони: централа 50-931, 50-932 50-933 и 50-934. Служба за претплата 51-732; Продавна служба 51-671

442.

Врз основа на чл. 5 и 18 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ЗАЕМИ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

1. Во Одлуката за условите за склучување заеми кај Меѓународната банка за обнова и развој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/66) во точката 6 на крајот се додава нова реченица, која гласи:

„Заемот што Југословенската инвестициона банка го склучи со Меѓународната банка за обнова и развој на 20 февруари 1970 година за финансирање на проектот на телекомуникацијата не го товари девизниот кредитно-гаранциски потенцијал на таа банка.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 121
12 август 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

443.

Врз основа на членот 109 став 1 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69 и 28/70) и членот 2 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 47/66 и 55/68), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА ЛИЦАТА ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПШТИНИ ВО СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

1. Во Одлуката за давање потрошувачки кредити на лицата што претрпеле штета од поплавата на териториите на определени општини во СР Босна и Херцеговина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/70 и

33/70) во точката 9 на крајот се додаваат зборовите: „а лицата од територијата на општината Босански Нови — до 30 септември 1970 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 115
12 август 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

444.

Врз основа на членот 37 став 2, во врска со членот 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), во врска со членот 20 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69 и 55/69) и точката 1 од Одлуката за постапката за утврдување и распределба на стоковните контингенти односно девизните контингенти за увоз на стоки во 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/69), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1970 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на стоковните и девизните контингенти за увоз на стоки во 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/70, 14/70, 21/70 и 33/70) во точката 2 во редниот број 23 во колоната 5 зборовите: „11.000 ком.“ се бришат.

Во алинејата 1 во колоната 3 бројот: „5.000“ се заменува со бројот: „9.400“, а во алинејата 2 зборовите: „6.000 парч.“ се заменуваат со зборовите: „12.000 парч.“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 120
12 август 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

445.

Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А**ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА**

1. На работните организации што самите или во кооперација со индивидуални производители произведуваат волна или вршат промет на волна од домашно производство (во понатамошниот текст: работните организации) им се гарантираат следните откупни цени за волна, и тоа:

	Дин/кг
1) за волна меричко I класа	28,00
2) за волна полумерино Ia класа	26,00
3) за волна полумерино Ib класа	20,80
4) за волна цигаја IIa класа	16,60
5) за волна цигаја IIb класа	15,20
6) за волна руда праменка IIIa класа	13,50
7) за волна руда праменка IIIb класа	13,20

Цената на волната стрижена од јагниња (јари-на) од иста класа според JUS е пониска за 5% од цените од ставот 1 на оваа точка.

Цените на волната во боја од соодветни класи според JUS се помиски за 10% од цените од ставот 1 на оваа точка.

2. Цените од точката 1 на оваа одлука се подразбираат франко натоварено во вагон, брод или друго превозно средство, по избор на купувачот во местото на продавачот.

Цените се подразбираат врз база на прана волна и се однесуваат на квалитетот на волна пропишан со југословенскиот стандард JUS F.B.1.011 донесен со Решението за југословенскиот стандард за волнено влакно („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/63).

3. Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи (во понатамошниот текст: Дирекцијата) по цените и под условите од оваа одлука е должна да ги купува сите количини волна што работните организации ќе ѝ ги понудат заради купување и купената волна што работните организации ќе ѝ ја стават на располагање да ја преземе во рок од два месеца од денот на ставањето на располагање.

4. Дирекцијата и работните организации ги регулираат со договор роковите на преземањето и другите услови на испораката на волна.

5. Дирекцијата може да овласти одделни стопански организации да купуваат волна за нејзина сметка во смисла на одредбите од оваа одлука.

6. Цените определени со оваа одлука ќе се сообразуваат кон промените на цените на волната од увоз ако тие цени се зголемат или се намалат за над 3% од цените од точката 1 на оваа одлука. Височината на зголемувањето или намалувањето на цените на волната од увоз ја утврдува Сојузниот завод за цени во декември секоја година.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат тч. 2 и 3 од Наредбата за формирање на продажните цени за сурова кожа и волна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 25/66 и 39/66).

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 114
12 август 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

446.

Врз основа на членот 20 став 1, во врска со членот 13 став 1 и чл. 16 и 38 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А**ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЗАТЕЧЕНОТО НИВО ЗА ОДДЕЛНИ ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ**

1. Производителските работни организации не можат да ги зголемат своите продажни цени, а трговските работни организации не можат да ги зголемат своите маржи, кои на 1 јули 1970 година постоеја за:

- 1) синтетички влакна и филамент;
- 2) вештачко целулозно влакно, рајон и корд;
- 3) предиво и конец: волнени, синтетички, вештачки и мешани.

2. Производителските работни организации не можат да ги зголемат своите продажни цени, а трговските работни организации не можат да ги зголемат своите маржи, што на 1 јуни 1970 година постоеја за предиво и конец, памучни.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 117
12 август 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

447.

Врз основа на членот 10 од Законот за извршување на сојузниот буџет за 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/69, 15/70 и 22/70), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ВОЛНА ВО 1970 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за определување премија за волна во 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/70) точката 2 се менува и гласи:

„2. Премијата од точката 1 на оваа одлука за 1 kg испрана волна изнесува:

	Динари
1) за волна меричко I класа	15,20
2) за волна полумерино Ia класа	13,50
3) за волна полумерино Ib класа	12,10
4) за волна цигаја IIa класа	9,60
5) за волна цигаја IIb класа	8,70
6) за волна руда праменка IIIa класа	7,20
7) за волна руда праменка IIIb класа	6,60“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 118
12 август 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

448.

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69 и 55/69) и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН**

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68, 43/68, 11/69, 22/69, 24/69, 27/69, 51/69 и 56/69) во колоната 5 се вршат следните измени, и тоа:

„Реден број	Шифра од Номенклатурата на СНТ	Наименување	Поранешна кратенка за стоковен режим на извозот	Се заменува со кратенка за стоковен режим на извозот
1	2	3	4	5
Во секторот 2 — Сурови материји нејастиви, освен горивото				
55	221-80-10	Семе од сончоглед	ЛБ	Д
Во секторот 4 — Животински и растителни масла и масти				
24	421-60-10	Масло од сончоглед сурово	ЛБ	Д
25	421-60-20	Масло од сончоглед пречистено	ЛБ	Д“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува на работите што ќе се случат и ќе ѝ се пријават на банката од тој ден.

Р. п. бр. 116
23 јули 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

449.

Врз основа на членот 20 став 1, во врска со членот 13 став 1 и членот 16 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67, 40/68 и 11/69), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА**

1. Производителските работни организации можат да продаваат одделни валани и влечени производи од челик по цените што важеле до 15 јуни 1970 година.

Одредбата на ставот 1 од оваа точка не се однесува на цените на производите утврдени на начинот определен според важечките прописи со спогодба на производителот и потрошувачот по 15 јуни 1970 година до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

2. Цените од точката 1 на оваа одлука, како затечени цени, можат да се променат по пат на спогодување меѓу заинтересираните работни организации (производители и потрошувачи-купувачи) согласно одредбите на чл. 27 до 34 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 122
18 август 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

450.

Врз основа на членот 20 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70 и 25/70), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ**

1. Во Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66,

48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69 и 30/70) во точката 1 се вршат следните дополненија:

1) по тар. бр. 29.25 се додава нов тар. број, кој гласи:

„29.30 Други азотни соединенија“;

2) по тар. бр. 38.19 се додава нов тар. број, кој гласи:

„39.01 Производи на кондензација, поликондензација и полиадиција, модификувани или немодификувани, полимелизирани или неполимелизирани, линсални или нелинсални (на пр. фенопласти, аминопласти, алкиди, полиалилни естри и други полиестри незаситени, силикони)“;

3) по тар. бр. 40.11 се додава нов тар. број кој гласи:

„40.14 Други изработки од нестврднат (мек) вулканизирани каучук“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 119

12 август 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичич, с. р.

451.

Врз основа на членот 33 од Законот за прометот на лекови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), на предлог од Комисијата за фармакопеја, Сојузниот совет за здравство и социјална политика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКА ФАРМАКОПЕЈА III

1. Се утврдува Југословенска фармакопеја III (Pharmacopoea jugoslavica editio tertia), која е објавена во посебно издание на Сојузниот завод за здравствена заштита и е составен дел на ова решение.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престануваат да важат Наредбата за фармакопејата на ФНРЈ бр. 24166 од 25 октомври 1951 година и Фармакопеја ФНРЈ II, освен одредбите на таа фармакопеја што се однесуваат на лековите што не се пропишани во Југословенска фармакопеја III.

3. Ова решение влегува во сила по истекот на една година од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

08 бр. 1709

6 август 1970 година
Белград

Претседател

на Сојузниот совет за здравство и социјална политика,
д-р Никола Георгиевски, с. р.

452.

Врз основа на членот 3 став 3 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/65, 23/67, 54/67, 53/68 и 56/69), Сојузниот совет за здравство и социјална политика пропишува

УПАТСТВО

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ВОЕНИОТ ИНВАЛИДИТЕТ

I. Општи одредби

1. Утврдување на процентот на воениот инвалидитет се врши според одредбите на ова упатство и Листата на процентите на воениот инвалидитет (во понатамошниот текст: Листата на процентите), која е отпечатена кон ова упатство и е негов составен дел.

2. При утврдување на воениот инвалидитет се земаат предвид последиците, настанати од здобивена рана, повреда, озледа или поради болест здобивена во војна или во врска со војна, како и последиците настанати поради употреба на стандардни лекови, вршење операции и други терапевтски потфрти, или поради употреба на помагала, ако се преземаат заради лекување на воен инвалидитет, ако со ова упатство не е поинаку изречно предвидено.

3. Процентот на воениот инвалидитет се утврдува сразмерно со загубата на делот од телото односно на функцијата на органите оштетени под околностите од точката 2 на ова упатство.

4. Процентот на воениот инвалидитет се утврдува без оглед на годините на животот, стручната подготовка, материјалната состојба, занимањето, обдареноста и другите лични особини на воен инвалид од војните, ако со ова упатство не е поинаку предвидено.

5. За еден орган, иако во голема мера оштетен, се утврдува, по правило, процент на воен инвалидитет понизок од процентот предвиден за потполна загуба (ампутација) на односниот орган.

Ако органот постои, но толку е оштетен што функционално е напочно неупотреблив, може да се утврди процент на воен инвалидитет, предвиден за потполна загуба (ампутација) на односниот орган.

6. Ако воениот инвалидитет настанал како последица на повеќе рани, повреди, озледа или болести, процентите предвидени за одделни оштетувања не се собираат, туку како основ се зема оштетувањето кое повлекува најголем процент, на тој процент се зголемува за 10 до 30% со оглед на влијанието на другите оштетувања врз целиот организам. Зголемувањето на процентот се зема предвид само ако и тие други оштетувања повлекуваат инвалидитет во процент најмалку по 20%.

Ако најмалку две оштетувања од ставот 1 на оваа точка повлекуваат инвалидитет од по 50% или повеќе проценти, а постои изразито оштетување на организмот и на низа функции, процентот по оштетувањето кое повлекува најголем процент на воен инвалидитет може да се зголеми и над 30% а најмногу до 100%.

Ако постојат четири или повеќе оштетувања од ставот 1 на оваа точка кои повлекуваат воен инвалидитет помал од по 50% а најмалку од по 20%, процентот на воениот инвалидитет за основното оштетување може да се зголеми и за 40%.

Ако поради кумулација на сите оштетувања од ставот 1 на оваа точка постои таков инвалидитет кој бара постојана нега и помош од друго лице, може да се определи инвалидитет од 100% со додаток за нега и помош од друго лице (во понатамошниот текст: 100% со додаток).

Ако воениот инвалидитет настанал како последица на повеќе рани, повреди или озледи, но секоја од нив повлекува инвалидитет под 20%, може да се утврди инвалидитет од 20 до 30%, ако со нивната кумулација е оштетен целиот организам за 20 или повеќе проценти.

7. Кај воените инвалиди жени, кај кои постојат анатомски и функционални оштетувања на одделни делови на телото (ампутација, контрактура, парализа, скратување на потколеницата или натколеницата над 3 cm, загуба на око, псевдоартроза, тешки венозозитите со елефантијаза, посттравматска епилепсија, потполна глувота, паркинсонизам, тежок остеомиелитис со фистула), процентите предвидени во Листата на процентите се зголемуваат за 10 ако се помали од 60, односно се зголемуваат за 20 — ако се 60 или поголеми од 60, под услов основот на оштетувањето, предвиден со Листата на процентите, да е определен со најмалку 20%. Тоа зголемување може да изнесува само до 100%, без право на додаток за неа и помош од друго лице.

8. Ако утврдување на воениот инвалидитет се бара по основ на болест, ќе се утврди, според природата и степенот на болеста а врз основа на постојната медицинска документација, дали болеста настанала за време на војната и како последица на вршење на воена должност односно дали е влошена во војната, или настанала пред војната односно по војната без врска со војната.

9. Ако болеста постоела пред војната, а се влошила поради воени напори, процентот на воениот инвалидитет по основ на влошувањето се определува при првото утврдување на воениот инвалидитет и тој процент подоцна не може да се зголемува, без оглед на евентуално понатамошно влошување.

При утврдување на влошувањето на болеста се применува членот 4 став 2 од Законот за воените инвалиди од војните, со тоа што како соодветен процент на воен инвалидитет поради целокупното оштетување на организмот се смета само процентот кој се однесува на оној дел на оштетувањето кој според оцената на лекарската комисија е последица на воени напори.

Ако по определувањето на трајниот процент на воениот инвалидитет по основ на влошување на болест (ст. 1 и 2) настани подорбување на болеста, процентот на воениот инвалидитет по основ на влошување на болеста настаната во војната се определува така што процентот предвиден за фактичното оштетување поради болест се намалува за процентот на инвалидитетот за кој при првото оценување на инвалидитетот е утврдено дека не е последица од воени напори. Ако болеста дополнително се влоши, новиот процент на воен инвалидитет по основ на тоа влошување не може да биде поголем од трајниот процент што по тој основ првиот пат е определен (став 1).

10. Ендогени и други со структурата на личноста условени заболувања, чија етиологија е непозната или уште не е сигурно утврдена, не можат да се сметаат како последица од војната, па не можат ни да се земаат како основ за признавање на воен инвалидитет.

Ако првите појави на такви заболувања настанале во текот на војната, или здравствената состојба несразмерно се влошила во војната со оглед на вообичаениот тек на болеста, или воените услови го попречувале правилното лекување, може да се смета дека воените услови ја забрзале нивната еволуција, па воениот инвалидитет по исклучок може да се признае, и тоа само делумно како во случајот на влошувањата наведени во точката 9 на ова упатство.

Во ендогени и други со структурата на личноста условени заболувања спаѓаат: шизофренија, манија-ко-депресивни психози, епилептична болест (како изразито конституционално условена кај која факторот на конституцијата е далеку поголем и позначаен од кој и да било неповолен услов на средината),

неврози, психопатии (како болна реакција на недоволно хармонично структурална личност на животните услови), амбиотрофични нервни заболувања, мултипла склероза, дијабет, сите ендокрини заболувања (освен адисоновата болест, од туберкулозна етиологија), улкусна болест, алергични заболувања, спондилози, спондилатрози, ревматоид, артрит, дископатии (кои по современо гледиште се последица на дегенеративни промени поради кои и најнезначайна траума па дури и незгодено помрднување со рака или дигање товар, може да доведе до пројавување на болеста), есенцијални хипертензии, вродени срцеви мани, литијази, полицистични заболувања, малигни тумори и сите други болести од ендогена и непозната етиологија.

11. Подоцна настанатите влошувања на раната, повредата, озледата или болеста, врз основа на кои на инвалидот му е признаено својство на воен инвалид од војните, се земаат предвид за дополнително утврдување на новиот процент на воениот инвалидитет, ако инвалидитетот не е утврден со примена на членот 4 од Законот за воените инвалиди од војните или ако со ова упатство не е поинаку предвидено.

Не можат да се земат предвид, заради дополнително зголемување на веќе утврдениот процент на воениот инвалидитет, влошувањата настанати независно од раната, повредата, озледата или болеста, врз основа на кои на инвалидот му е признаено својство на воен инвалид од војните, како и влошувањата настанати поради старост, освен ако е во прашање загуба односно значително оштетување на преостанатиот парен орган (точка 14).

12. Ако телесното оштетување не е предвидено во ова упатство и во Листата на процентите, утврдувањето на процентот на воениот инвалидитет се врши според начелата на медицинската наука и според ова упатство, при што по пат на аналогија се применува онаа одредба од ова упатство и од Листата на процентите која се однесува на најслично оштетување.

Ако процентот на инвалидитетот, утврден на начинот од ставот 1 на оваа точка, е помал од процентот од соодветната точка на Листата на процентите, процентот може да се намали за 10 до 20, со задолжително назначување на намалувањето на процентот.

Функционални оштетувања, настанати како последица од војната (на пр. оштетувања на слухот, видот, нервниот систем, локомоторниот апарат итн.), не се земаат предвид ако не се медицински (а не по пат на сведоци) утврдени во рок од две години од денот на завршувањето на војната односно ако во тој рок не се верифицирани како последици на повреда.

13. Највисок процент на воен инвалидитет кој во смисла на членот 14 од Законот за воените инвалиди од војните бара потреба од постојана помош од друго лице (во Листата на процентите означен со изразот „100% со додаток“), може да се определи само ако е тоа изречно предвидено во Листата на процентите или ако е во Листата на процентите предвидена можноста за утврдување на тој процент за воен инвалидитет од 100%, а инвалидот е неподвижен и лежечки болан и не е во состојба да ги врши основните физиолошки потреби, а таквата состојба е последица на болеста, раната, повредата или озледата, врз основа на која му е признаено својство на воен инвалид.

14. Ако лицето стапило во војна без еден парен орган, а во војната тешко го оштетило за 50 и повеќе проценти на инвалидитет, или го изгубило другиот парен орган, процентот на инвалидитетот ќе му се определи како да настанало оштетувањето на обата парни органа во војната, при што процентот може да се определи до 100% со додаток.

Ако еден парен орган е тешко оштетен или изгубен во војната и по тој основ е утврден процентот на инвалидитетот, а другиот парен орган е тешко оштетен за најмалку 50% инвалидитет или загубен по војната, независно од воените последици, процентот на инвалидитетот ќе се определи за оштетувањето, односно за губењето на обата парни органа намален за 20%, со тоа што ќе се определи процент од 100% без додаток, ако за вакво оштетување во Листата на процентите се предвидуваат 100% со додаток.

Како тешко оштетување на другото око се смета намалување на функцијата на окото за најмалку една половина (намалување на видот на најмалку 5/10).

15. При утврдувањето на процентот на воениот инвалидитет ќе се пазначи дали утврдениот процент е постојан или привремен. Постојан процент се утврдува за сите оние последици од рана, повреда, озледа или болест кои се од таква природа што да нема никакви изгледи дека состојбата на инвалидот во значителна мера ќе се измени со примената на кое и да е медицинско средство (на оперативна интервенција, физикална медицина и рехабилитација, медикаментозно лекување). Во другите случаи процентот на инвалидитетот ќе се утврди привремено, по правило, за една до три години по коешто се определува постојан процент, ако со ова упатство не е поинаку предвидено.

16. Ако кај малолетници и кај воени заробеници што за време на војната биле изложени на тешки животни услови настанало оштетување на целокупниот организам поради психосоматски оштетувања и растројувања, иако таквите оштетувања често немаат пројавени карактеристики на заболување на одделни органи, ќе се утврди, со оглед на тежината на таквото оштетување, процент на воен инвалидитет од 20 до 50. Ако постојат и органски промени предвидени во Листата на процентите, основниот процент може да се зголеми за 10 до 20.

II. Посебни одредби

17. Процентот на воениот инвалидитет за ампутирана нога или рака може да се зголеми за 10 ако чкунката е кратка или негодна за протеза, било поради циркулаторни и трофички промени со едем и гризлица било поради лоша лузна, фистули, лоша положба или неподвижност. Како кратка чкунка се подразбира — за бут и мишка чкунка од 12 cm, а за потколеница и подлактица чкунка под 8 cm, мерено од трохантерот, акромионот, меѓузглобниот простор на коленото и олекранонот.

18. Ако со гризлив преглед, со клиничко посматрање и со документирана анамнеза можат да се докажат невриноми со болки и со евентуални пречки во фантомскиот член, како и во случај на каузалгија, процентот на воениот инвалидитет се зголемува за 10 до 30.

19. Кај повреди и други оштетувања на крвните садови ќе се утврди процентот на воениот инвалидитет според настанатите промени. Кај операбилна аневризма процентот се утврдува привремено до три години, а кај неоперабилна или по извршена операција — трајно. (Ова важи за екстра кранијални аневризми).

20. За оценување на воен инвалидитет доаѓаат предвид само аневризми од трауматско потекло, додека кај другите аневризми процентот на воениот инвалидитет се утврдува само за влошување и тоа ако за време на војната и поради воените напори настанале компликации, а за тоа постојат сигурни елементи.

При утврдувањето на процентот на воениот инвалидитет кај аневризма се земаат предвид следните елементи: изложеност на повреди и на опасност од прскање, трофични пречки на дисталниот дел на екстремитетот и узури на околните ткива (кожа,

нерв, коска итн.). Кај артериовенозна аневризма треба да се оценуваат општите циркулаторни пречки.

21. Проширувањето на вените (varices) не се оценува, по правило, како воен инвалидитет туку, во смисла на членот 4 од Законот за воените инвалиди од војните, може да се земе предвид само како настанато влошување (хронични гризници, елевантијаза), ако тоа проширување настанало за време на војната и поради воените напори.

Проширувањето на вените по ранување ќе се земе предвид само ако тоа проширување настанало поради промени на крвотокот предизвикани со ранување и со медицински утврдени трауми (директна повреда, лузни и сл.), или ако е последица на тромбоза предизвикани со трауми или со општи и локални инфекции, а ќе се цени независно од одредбите на членот 4 од Законот за воените инвалиди од војните.

22. Процентот на воениот инвалидитет поради трофична промена на екстремитетите предизвикана со ендангит се утврдува според тежината на анатомските и функционалните оштетувања, независно од одредбите на членот 4 од Законот за воените инвалиди од војните, ако тие настанале како последица од замрзнување или од пегав тифус, а во смисла на членот 4 од Законот за воените инвалиди од војните — ако етиологијата е од ендемо или неутврдено потекло.

23. Утврдувањето на природата на нападите за кои се сомнева дека се епилептични, на нивната фреквенција и на причинската врска помеѓу повредите и заболувањата настанати во војната и епилептичните напади, се врши во специјализирана установа со помош на најсовремени уреди и со примена на признаени методи.

24. Ендемски душевни заболувања, како болести за кои не може со сигурност да се заклучи дека се предизвикани со воени напори, не може да се заклучи дека воените напори значително влијаеле врз нив, можат да се земаат како основ за утврдување на воениот инвалидитет, ако болеста настанала во војната или најдоцна во текот на една година од денот на завршувањето на војната. За таквите заболувања процентот на воениот инвалидитет се утврдува со примена на членот 4 од Законот за воените инвалиди од војните, и тоа привремено, сè додека со терапевска процедура во специјализирана установа не се постигне оздравување или стабилизација на процесот, кога се определува постојаниот процент на воениот инвалидитет.

Утврдувањето на дијагнозата и на другите суштествени факти во врска со болестите од ставот 1 на оваа точка го врши специјалист невропсихијатар по претходно посматрање во соодветна установа.

25. Неврозите што за првпат се пројавиле во војната, а за кои е утврдено дека повеќе не можат да се отстранат или ублажат со психотераписки и други постапки, ниту по долго стручно лекување, се земаат предвид како основ за утврдување на процентот на воениот инвалидитет, како болести врз чие настанување воените напори значително влијаеле, во смисла на одредбите на членот 4 од Законот за воените инвалиди од војните.

При утврдувањето на процентот на воениот инвалидитет, покрај тежината на болеста, ќе се води сметка и за траењето и за видот на воените тегоби на кои инвалидот бил изложен. Утврдениот процент на воениот инвалидитет е конечен и дополнително не може да се зголеми поради влошување на болеста.

Дијагнозата и другите факти потребни за утврдување на процентот на воениот инвалидитет кај невроза треба да бидат поставени од специјалист невропсихијатар по сестран преглед и по евентуално разгледување на специјализирано одделение.

Неврози чии први појави не се пројавиле во текот на војната или најдоцна во текот на шест месеци од денот на завршувањето на војната нема да се земаат, по правило, како основ за признавање на воениот инвалидитет.

26. При утврдување на процентот на воениот инвалидитет кај туберкулоза, не се применува, по правило, принципот на влошување предвиден во членот 9 на ова упатство, туку се смета дека болестта настанала во војната. Ако се утврди дека туберкулозното заболување на органите постоело и пред војната, дека не било напочно излекувано или дека повлекувало инвалидитет за повеќе од 20%, според Листата на процентите, во тој случај ќе се утврди процент на воен инвалидитет само за настанатото влошување. Ќе се смета дека заболувањето постоело пред војната, а дека во војната само се влошило, ако активниот процес е утврден пред истекот на шест недели од денот на заминување во војна, односно ако утврдената состојба е од медицински огледно постар датум (состојба по хируршко-ресекиони или колопасни методи; стари фиброзни процеси; лузни од фистули и од анкилоза кај коскена туберкулоза итн.).

При утврдување на процентот на воениот инвалидитет кај туберкулоза, покрај клиничките и ачаместичките податоци задолжителен е и наод од соодветен специјалист со рендгенски и лабораториски податоци. Секој случај се оценува индивидуално, така што при тоа да се води сметка за проширеноста на процесот, за активноста и динамиката на процесот, како и за општата здравствена состојба.

При утврдување на процентот на воениот инвалидитет кај туберкулоза настаната во врска со рана, повреда или озледа ќе се смета дека причинската врска помеѓу нив и туберкулозата постои ако се утврди дека постои туберкулозно заболување на повредениот орган односно на повредениот дел од телото, како и дека првите знаци на болестта настанале по истекот на шест недели а најдоцна по истекот на шест месеци од денот на ранувањето, повредата или озледата.

Туберкулозните заболувања настанати по војната при утврдување на процентот на воениот инвалидитет можат да се земат како да настанале за време на војната и во врска со воени напори, ако првите активни појави настанале најдоцна во текот на една година од денот на завршувањето на војната и ако постоеле значителни и долготрајни воени напори.

По завршениот процес на туберкулоза на коските и зглобовите последиците од таквото заболување ќе се оценуваат како кај траума на соодветните органи, со тоа што процентот на воениот инвалидитет ќе се зголеми за 10 до 30 а зависно од природата на заболувањето, од квалитетот на излекувањето и од потребата од превентивна имобилизација.

Кај сите форми на туберкулоза процентот ќе се утврди привремено, до потполно излекување односно до стабилизација на процесот без знаци на активност. Во секој случај кај туберкулозата се определува траен процент, според најдената состојба, најдоцна десет години по првото здобивање со инвалидност по основ на такво заболување.

27. Утврдувањето на процентот на воениот инвалидитет кај срцеви заболувања се врши, по правило, по принципот на влошување во војната во смисла на членот 4 од Законот за воените инвалиди од војните еднаш за секогаш. Инволутивни и старечки промени на кардиоваскуларниот апарат не можат да се сметаат како последици од војната и не се земаат предвид при утврдувањето на воениот инвалидитет.

Исклучок прават органските заболувања на срцевите залистоци и на миокардот настанати за време на траењето на инфективни заболувања што можат да предизвикаат промена на срцето, а се утврдени за време на војната или најдоцна во рок од три месеци по завршувањето на војната. Во овој случај за утврдување на процентот на воениот инвалидитет се зема предвид целокупното оштетување на срцето.

28. Процентот на воениот инвалидитет за последици на документирана контузија на мозокот или на 'рбетниот мозок која оставила видни траги или на неа укажуваат органско невролошкиот статус на трајно оштетување на централниот нервен систем, рендгенскиот или други објективни резултати а тоа и клиничкиот наод го потврдува, се утврдува како и кај повреда според степенот на оштетувањето.

29. Процентот на воениот инвалидитет поради шеќерна болест од нетрауматско потекло, пројавена во војната, како заболување настанато од непознати ендогени причини, се утврдува според начелото на влошување условено со војната и со воените напори, во смисла на членот 4 од Законот за воените инвалиди од војните — еднаш за секогаш.

Шеќерна болест пројавена непосредно по повреда на главата, 'рбетот или на други органи во војната, ќе се смета дека е предизвикана со животните услови во војната.

30. При утврдување на процентот на воениот инвалидитет, лузните се земаат предвид ако ја попречуваат функцијата на некој орган или на некој дел на телото односно ако создаваат нагруденост.

Процентот на воениот инвалидитет поради прекин на мускулите или на тетивите се утврдува според степенот на оштетувањето на функцијата на мускулите или на тетивите.

Процентот на воениот инвалидитет поради атрофија на мускулите не се утврдува самостојно, туку како секундарна појава на озледа, повреда или болест се утврдува според оштетувањето на функцијата на соодветен орган.

Процентот на воениот инвалидитет поради воспаление на зглобови односно поради последици на такво заболување се утврдува како за траумите на зглобови или како за последицата што воспалението на зглобовите ја предизвикало на срцето.

31. Процентот на воениот инвалидитет предизвикан со дејство од топлина, студ, електрицитет, радиоактивно зрачење, како и од токсични, каустички и корозивни супстанции, ќе се утврди според степенот на оштетувањето на соодветниот орган.

32. Процентот на воениот инвалидитет кај малигни тумори, настанати на стари лузни и на хронични фистули или по терапија со рендгенски зраци или со радиум, ако зрачењето е преземено поради лечење на воениот инвалидитет, како и кај ретки коскени саркоми настанати по контузија, ако се појават на контузираниот дел и ако за тоа постојат сигурни докази, се утврдува според принципите за утврдување на процентот на воениот инвалидитет кај повреди или заболувања на односниот орган или делови на телото, земајќи го предвид и малигнитетот на туморот, а може да биде и до 100% со додаток.

Процентот на воениот инвалидитет кај другите малигни тумори кои не настанале на начинот од ставот 1 на оваа точка се утврдува врз основа на критериумите од точ. 9 и 10 на ова упатство.

III. Преодна и завршна одредба

33. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за оценување на воениот инвалидитет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/59).

34. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05/3-1607/70
21 јули 1970 година
Белград

Заменик претседател
на Сојузниот совет за
здравство и социјална
политика,
Абдурахим Жури, с. р.

ЛИСТА НА ПРОЦЕНТИТЕ НА ВОЕНИОТ
ИНВАЛИДИТЕТ

ГЛАВА I — РАКАТА

А. Шаката

а) Прстите

КОНТРАКТУРИ (ограничени подвижности):

1. Ограничена подвижност на сите прсти на шаката, во помал степен — — — — —	20%
2. Ако ваквите појави се на обете раце — — — — —	30%
3. Контрактури на сите прсти од една шака, во поголем степен — — — — —	30 до 50%
4. Ако ваквите промени се на обете раце — — — — —	40 до 80%
5. Ограничена подвижност на палецот на една рака во два зглоба — — — — — под	20%
6. Ако ваквите промени се на обете раце — — — — —	20%
7. Ограничена подвижност на кој и да било друг прст поединечно — — — — — под	20%
8. Ограничена подвижност на повеќето прсти на една рака, освен палецот, според степенот — — — — —	20 до 40%
9. Ако ваквите промени се на обете раце, според степенот — — — — —	30 до 60%

Процентот кај силно изразени контрактури во лоша положба, кои практично ја исклучуваат секоја функција, се утврдува како кај ампутација.

При примена на точ. 3, 4, 8 и 9 ќе се води сметка за функционалната важност на одделни прсти за функција, се утврдува како кој ампутација.

АНКИЛОЗИ (потполна вкочанетост на зглобовите):

10. Анкилоза на палците во интерфалангеалниот зглоб — — — — — под	20%
Ако ваквите промени се на обете шаки — — — — —	20%
11. Анкилоза на палците во метакарпофалангеалниот зглоб — — — — —	20%
Ако ваквите промени се на обете шаки — — — — —	30%
12. Анкилоза на палците во интерфалангеалниот зглоб во неповолна положба — — — — —	20%
Ако ваквите промени се на обете шаки — — — — —	30%
13. Анкилоза на палците во метакарпофалангеалниот зглоб во неповолна положба — — — — —	30%
Ако ваквите промени се на обете шаки — — — — —	40%
14. Анкилоза на повеќето прсти, освен палецот на една рака, според положбата, поволна или неповолна за функција — — — — —	30 до 40%
15. Ако ваквите промени се обострани — — — — —	40 до 60%
16. Анкилоза на сите прсти на една рака, според поволна или неповолна положба — — — — —	40 до 60%
17. Ако ваквите промени се обострани во поволна положба — — — — —	70 до 80%
во неповолна положба — — — — —	90 до 100%

АМПУТАЦИИ:

18. Ампутација на палец, на обете фаланги — — — — —	30%
19. Ампутација на обете фаланги на палец со метакарпалната коска — — — — —	40%
20. Ампутација на кои да е прст, освен палецот или показалецот под Ампутација на показалецот — — — — —	20%
Ампутација на показалците на обете раце — — — — —	30%
21. Ампутација на прстите без метакарпалната коска — — — — —	20%
Ако се ампутирани показалецот и средниот — — — — —	30%
Ако промените се обострани (со оглед на важноста на ампутираните прсти) — — — — —	30 до 50%
Ако се ампутирани два прста со метакарпалните коски, и тоа: — — — — —	
22. Палецот и показалецот — — — — —	50%
23. Показалецот и средниот — — — — —	40%
24. Средниот и домалиот — — — — —	40%
25. Домалиот и малиот — — — — —	30%
Три и повеќе прсти со сочуваниите метакарпални коски, и тоа: — — — — —	
26. Палецот со кои и да се два прста (освен показалецот) — — — — —	50%
Ако е ампутиран и показалецот, се определува + 10 — — — — —	
27. Показалецот, средниот и малиот — — — — —	40%
28. Четирите последни прсти на една рака — — — — —	50%
— а на обете раце — — — — —	80%
29. Палецот со кои и да се три прсти на иста шака — — — — —	60%
30. Сите прсти на една рака — — — — —	70%
31. Сите прсти на обете раце — — — — —	100%
со додаток	
32. Обата палца и еден показалец — — — — —	60%
33. Обата палца — — — — —	50%
34. Обата палца, еден показалец и еден среден — — — — —	70%
35. Обата палца и обата показалец — — — — —	80%
36. Обата палца и други три прста, но не сите на иста шака — — — — —	80%
Три прсти со метакарпалните коски: — — — — —	
37. Палецот, показалецот, и средниот — — — — —	60%
38. Показалецот, средниот и малиот — — — — —	50%
39. Средниот, домалиот и малиот — — — — —	40%
ДЕЛУМНИ АМПУТАЦИИ:	
40. Еден член од палец и два члена од показалец — — — — —	20%
41. Еден член од палец и два члена од показалец, со слабо подвижни чкунки — — — — —	30 до 40%
42. Кај делумна ампутација на повеќе прсти процентот се определува според дадената шема, сумирајќи ги за загуба на член од секој прст соодветните проценти, па ако е збирот поголем од 15% — се определува 20%, ако е поголем од 25% — се определува 30% итн., и тоа: — — — — —	
за еден член од палец — — — — —	8%
за еден член од показалец — — — — —	6%
за еден член од другите прсти — — — — —	4%

ПРЕЛОМИ (фрактури):

43. Преломи на метакарпални коски, без растројување на функцијата — — — — — под 20%
44. Преломи на метакарпални коски или посилни деформации или исколчување на карпометакарпусот со оштетена функција а според степенот на оштетувањето, имајќи го предвид оштетувањето на шаката и на одделните прсти — — — — — 20 до 40%
45. Ако ваквите промени се обострани, според степенот на оштетувањето на функцијата — — — 30 до 60%

б) Рачјето (carpus)

46. Ограничена подвижност на една шака, од поголем степен — — — 20 до 30%
- Ограничена подвижност на обете шаки — — — — — 30 до 40%
47. Анкилоза на зглоб на шака, во повољна положба — — — — — 30%
48. Ако ваквите промени се обострани — — — — — 50%
- Анкилозата во неповолна положба го зголемува процентот за 10 до 20, според оштетувањето на функцијата. 50%

АМПУТАЦИИ

49. Ампутација на една шака — — — 70%
50. Ампутација на обете шаки — — — 100%
- со додаток

Б. Подлактицата (antibrachium)

51. Криво сраснати преломи, со ограничени движења на пронација супинација — — — — — 20 до 30%
52. Криво сраснати преломи, со потполна вкочанетост на пронација и супинација, а положбата на шаката повољна во пронација или во средна положба — — — 40%
53. Криво сраснати преломи, со потполна вкочанетост на пронација и супинација, а положбата на шаката во супинација — — — 50%

ЛАЖНИ ЗГЛОВОВИ (псевдоартрози):

54. Лажен зглоб на една коска — — — 20 до 30%
55. Ако ваквата промена е обострана — — — — — 30 до 40%
56. Лажен зглоб на обете коски на една рака — — — — — 40 до 50%
57. Ако ваквата промена е обострана — — — — — 60 до 70%

АМПУТАЦИИ:

58. Ампутација на подлактица — — — 70%
59. Ампутација на обете подлактици — — — 100%
- со додаток

В. Лактот (cubitus)**КОНТРАКТУРА (ограничена подвижност):**

60. Подвижност сочувана помеѓу 75° до потполна флексија — — — 40%

61. Подвижност сочувана помеѓу 90° и 105° односно помеѓу 90° и 75° — 30%
62. Подвижност сочувана помеѓу 105° и 180°, раката во неповолна положба, во екстензија — — — 40 до 50%

ВКОЧАНЕТОСТ (анкилоза):

63. Вкочанетост под прав агол или нешто помала (од 90° до 75°) — — — 40%
64. Вкочанетост под остар агол (под 75°) — — — — — 50%
65. Вкочанетост на лактот во потполна флексија — — — — — 70%
66. Вкочанетост во неповолна испружена положба (од 105° до 180°) — — — 50 до 70%
67. Ако промените во точ. 63 до 66 се обострани, процентот се зголемува за 20 до 30.

ЛАБАВ ЗГЛОВ:

68. Лабав зглоб, според степенот — — — 30 до 50%

ПРЕЛОМИ И ИСКОЛЧУВАЊА (фрактури и луксации):

Процентот се утврдува според штетните последици по функцијата на лакотниот зглоб. Исто така се оценуваат и застарените исколчувања и последиците од исколчувањето.

АМПУТАЦИИ:

69. Ампутација на рака во лактот (ексарткулација) — — — — — 80%
70. Ампутација на обете раце во лактот — — — — — 100%
- со додаток

Г. Мишката (brachium)**ПРЕЛОМИ:**

71. Неправилно сраснат прелом на мускулната коска, со скратување но без штетни последици во соседните зглобови — — — под 20%

ЛАЖНИ ЗГЛОВОВИ (псевдоартрози):

72. Псевдоартрози на мускулната коска, според степенот (потребен ортопедски апарат) — — — — — 40 до 60%
73. Ако ваквите промени се обострани — — — — — 60 до 80%

АМПУТАЦИИ:

74. Ампутација на една рака во мишката — — — — — 80%
75. Ампутација на обете раце во мишките — — — — — 100%
- со додаток

Д. Рамото**КОНТРАКТУРИ:**

76. Ограничена подвижност на едно рамо, во потежок степен (раката не може да се подигне над хоризонталата), според степенот на оштетувањето на функцијата — — — 20 до 40%

77. Ако ваквите промени се обострани, според степенот на оштетувањето на функцијата — — 30 до 60%

АНКИЛОЗИ:

78. Потполна анкилоза на едно рамо, според положбата — — — — 40 до 60%
79. Ако ваквите промени се обострани — — — — — 60 до 80%

ИСКОЛЧУВАЊА (лукасии):

80. Лабав зглоб на едно рамо, привремено — — — — — 30 до 40%
- Ако не е можно излекување по оперативен пат, ќе се определи постојан процент.
81. Лабав зглоб на обете рамиња — Застарените и ненаместените исколчувања се оценуваат како контрактурите и анкилозите. 50 до 60%
82. Ексартикулација на една рака во рамото — — — — — 90%
83. Ексартикулација на обете раце во рамињата — — — — — 100%
- со додаток

Г. Прелом на клучната коска (clavicula)

Преломите на клучната коска ќе се земаат предвид за утврдување на процентот на воениот инвалидитет само ако постои ограничена подвижност на рамениот зглоб, или компликации во врска со соседните нерви или крвни садови.

Е. Нервите

84. Потполна фатеност (парализа) на целиот плексус брахиалис — — — — — 90%
85. Фатеност на горниот дел на плексус брахиалисот — делумна — — — — — 20 до 50%
- потполна — — — — — 60%
86. Потполна фатеност (парализа) на долниот дел на плексус брахиалисот
- а) делумна:
- од полесен степен — — — — — 20 до 30%
- од потежок степен — — — — — 40 до 60%
- б) потполна — — — — — 70%
87. Парализа на аксиларисот — — — — — 30%
88. Парализа на медианусот или на радиалисот или улнарисот — — — — — 50%
89. Пареза на медианусот или на радиалисот или улнарисот — — — — — 20 до 40%
90. Парализа на мускулокутанеусот — — — — — 30%
- Пареза на мускулокутанеусот — — — — — 20%
91. Потполна фатеност на обете раце — — — — — 100%
- со додаток

Кај парализа на кој и да е од наведените нерви на обете раце, процентот се зголемува за 20 до 30.

За забележувањето од точ. 85, 86 и 89 процентот се определува зависно од функционалната важност на фатените мускули и од тежината на изменето на електричниот наод.

ГЛАВА II — НОГАТА**А. Стапалото****КОНТРАКТУРИ И АНКИЛОЗИ:**

92. Ограничена подвижност на прстите — — — — — под 20%
- Процентот кај анкилоза на сите прсти во лоша положба, кои го попречуваат одот, се утврдува како кај ампулацијата на прстите.

АМПУТАЦИИ И ЕКСАРТИКУЛАЦИИ:

93. Ампулација на палец без метатарзална коска — — — — — 20%
94. Ампулација на палец со метатарзална коска — — — — — 20%
95. Ампулација на два или три прста, со метатарзалните коски — — — — — 30%
96. Ако се ампутирани сите прсти на една нога без метатарзална коска, според состојбата на лузната — — — — — 20 до 30%
- Ако се во прашање ампулации од точ. 94, 95 и 96 на обете нозе, процентот се зголемува за 10 до 20.

Б. Доножјето (metatarsus)**ПРЕЛОМИ (фрактури):**

97. Прелом на една или повеќе метатарзални коски, само ако има за последица деформација на стапалото и на прстите и го стезнува одот — — — — — 20 до 30%

АМПУТАЦИИ И ЕКСАРТИКУЛАЦИИ:

98. Ампулација во стапало според Lisfranc (exarticulatio tarsometatarsae), според состојбата на лузната — — — — — 30 до 40%
- Обострана ампулација според Lisfranc според состојбата на лузната — — — — — 50 до 70%

В. Ношјето (tarsus)**ПРЕЛОМИ (фрактури):**

99. Преломи на една или повеќе тарзални коски, со деформација на стапалото — — — — — 20 до 40%

АМПУТАЦИИ:

100. Ампулација според Chopart (exarticulatio tarsi transversa), според состојбата на лузната — — — — — 40 до 50%
101. Обострана ампулација според Chopart, според состојбата на лузната — — — — — 60 до 80%

Г. Скокниот зглоб**ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПОДВИЖНОСТА (контрактури):**

102. Контрактура на стапалото во еквинусот, според степенот — — — — — 20 до 30%
103. Контрактура на стапалото во калканеус-положба — — — — — 30%
- Ако промените од точ. 102 и 103 се обострани, процентот се зголемува за 20.

АНКИЛОЗИ:

104. Анкилоза под прав агол — — — — — 20%
105. Анкилоза во неповолна положба, под кој и да е друг агол — — — — — 30 до 50%
106. Ако предните промени се на обете стапала — — — — — 50 до 70%

АМПУТАЦИИ И ЕКСАРТИКУЛАЦИИ:

107. Ампутација според Пирогов —	60%
108. Ексартикулација во скочниот зглоб — — — — —	60%
109. Ако горните ампутации се обострани, според оштетувањето на одот — — — — —	80 до 100%

Д. Потколениците**ПРЕЛОМИ (фрактури):**

110. Добро сраснати преломи на потколеницата, без атрофија на мускулите, со сочувана подвижност на соседните зглобови — без скратување — — — — — под — со скратување до 3 cm — — — — —	20% 20%
Добро сраснати преломи на потколеницата при условите од ставот 1 на оваа точка над 3 cm и лошо сраснати преломи со скратување до 3 cm — — — — —	30%
111. Лошо сраснати преломи на потколеницата, со скратување над 3 cm, а спрема степенот на скратувањето — — — — —	30 до 40%
112. Лошо сраснати преломи на потколеницата, со деформација, со девијација на стапалото, со големи длабоки лузни, со атрофија на мускулите, со постојан оток, според степенот на загубата на функцијата на одот или според оштетувањето на функцијата на соседните зглобови — — — — —	40 до 50%
Ако промените од точ. 110 до 112 се на обете нозе, процентот се зголемува за 20 до 30.	

ЛАЖНИ ЗГЛОБОВИ (псевдоартрози):

113. Лажен зглоб на потколеницата, според тежината на случајот — — — — —	50 до 60%
114. Лажен зглоб на обете потколеници, според тежината на случајот — — — — —	70 до 100%

АМПУТАЦИИ:

115. Ампутација на нога во потколеницата — — — — —	70%
116. Ампутација на обете потколеници — — — — —	100%
117. Ампутација на обете потколеници, со кратки или згрчени чкунки негодни за протези, или со ограничени движења во коленото — — — — —	100% со додаток

Г. Чашката (patella)

118. Лажен зглоб на чашката, според степенот на оштетувањето на функцијата на зглобот — — — — —	20 до 30%
119. Лажен зглоб на обете чашки — — — — —	40 до 50%

Е. Коленото**ОГРАНИЧЕНА ПОДВИЖЕНОСТ (контрактура):**

120. Контрактура на колено од десмогено или арторогено потекло, со можност за екстензија, според степенот на можната екстензија:	
а) од 150° до 170° — — — — —	20 до 40%
б) под 150° — — — — —	50 до 60%

121. Кај обострана контрактура на колената, процентот се зголемува за 20 до 30.

ПОТПОЛНА ВКОЧАНЕТОСТ (анкилоза):

122. Анкилоза на едно колено во повољна положба — испружена или скбро испружена — — — — —	40%
123. Обострана анкилоза на колената во повољна положба — — — — —	70%
124. Анкилоза на едно колено во лоша положба (во флексија од 150° до потполна флексија) — — — — —	50 до 60%
125. Обострана анкилоза во лоша положба — зависно од аголот — — — — —	70 до 100%
126. Лабав зглоб на коленото, според степенот на оштетувањето на функцијата — — — — —	20 до 40%

Ж. Бутната коска (femur)**ПРЕЛОМИ (фрактури):**

127. Прелом на бутната коска, со скратување до 3 cm без атрофија на мускулите и без контрактура на зглобовите — — — — —	20%
128. Прелом на бутната коска со скратување од 3 до 6 cm — — — — —	20 до 40%
129. Прелом на бутната коска со скратување над 6 cm — — — — —	50 до 60%
Ако, покрај скратувањата од точ. 128 и 129, постојат деформации или контрактури во соседните зглобови, процентот се зголемува за 10 до 20.	
130. Лошо сраснат прелом на вратот од бутната коска, според степенот на оштетувањето на функцијата — — — — —	40 до 60%
Ако се оштетени обата соседни зглоба, процентот се зголемува за 20.	

ЛАЖЕН ЗГЛОБ (псевдоартроза):

131. Лажен зглоб на бутната коска — — — — —	60 до 70%
132. Лажен зглоб на вратот од бутната коска — — — — —	60 до 80%
Ако промените од точ. 131 и 132 се обострани, процентот се зголемува за 20.	

АМПУТАЦИИ:

133. Ексартикулација во коленото — — — — —	80%
134. Ексартикулација во коленото — обострано — — — — —	100% со додаток
135. Ампутација во ниво на бутот — — — — —	90%
136. Ампутација на обете нозе над колената — — — — —	100% со додаток

З. Колкот (coxa)**КОНТРАКТУРИ:**

137. Ограничена подвижност во зглобот на колкот — — — — —	20 до 40%
138. Ограничена подвижност на колкот, нога во флексија, според степенот на флексијата или нога во абдукција, во внатрешна или надворешна ротација или во друга неповољна положба — — — — —	40 до 60%

Ако промените од точ. 137 и 138 се обострани, процентот се зголемува за 20 до 30.

АНКИЛОЗИ:

139. Анкилоза на колкот во поволна положба — — — — —	50%
140. Анкилоза на колкот во неповолна положба — — — — —	60 до 70%
141. Анкилоза на обата колка во која и да е положба — — — — —	100% со додаток

АМПУТАЦИИ:

142. Ексартикулација на нога во колкот — — — — —	100%
143. Обострани ексартикулации во колкот — — — — —	100% со додаток

КОМБИНИРАНИ АМПУТАЦИИ (рака и нога):

144. Ампулација на една рака и една нога, или потполна неупотребливост на една рака и една нога — — — — —	100% со додаток
---	-----------------

S. НЕРВИТЕ

145. Парализа на целиот лумбосакрален плексус — — — — —	90%
Обострана парализа на лумбосакралниот плексус — — — — —	100% со додаток
146. Парализа на ишијадичниот нерв — — — — —	60%
147. Пареза на ишијадичниот нерв — — — — —	20 до 50%
148. Парализа на n. peroneus — — — — —	40%
149. Пареза на n. peroneus — — — — —	20 до 30%
150. Парализа на n. tibialis — — — — —	50%
151. Пареза на n. tibialis — — — — —	30%
152. Парализа на n. femoralis — — — — —	50%
Пареза на n. femoralis — — — — —	30%
Ако парализите и парезите од точ. 146 до 152 се обострани, процентот се зголемува за 20 до 30.	

II. Крвните садови

153. Аневризми на помалите артерии: на шака или стапало, на една артерија од подлактицата или потколеницата и др., кога не предизвикуваат поголеми функционални пречки — — — — —	20%
154. Аневризми на обете артерии од шака или стапало — — — — —	30 до 40%
155. Аневризми на обете артерии од подлактицата или потколеницата — — — — —	30 до 50%
156. Аневризми на art. femoralis или на art. popliteae — — — — —	40 до 60%
157. Аневризми на art. axillaris или на art. brachialis — — — — —	50 до 70%
158. Аневризми на art. carotis — — — — —	50 до 80%
159. Аневризмите на важни и потешко пристапни артерии за хируршка интервенција, како art. iliaca, femoralis над чаталот axillaris, subclaviae, се оценуваат како постојана неспособност, спрема тежината на случајот — — — — —	50 до 80%

160. Проширување на вените на нога, од поголем степен (varices) — — — — —	20 до 30%
161. Проширување на вените на нога, со гризлици и едем — — — — —	30 до 50%
162. Елефантијаза како последица на лимфен застој на нога — — — — —	30 до 50%
Ако промените од точ. 160, 161 и 162 се обострани, процентот се зголемува за 10 до 20, зависно од тежината на случајот.	
163. Тромбофлебитис со елефантијаза како последица од ранување или како компликација во постоперативен тек:	
а) на една нога: — — — — —	30 до 50%
б) на обете нозе — — — — —	40 до 70%

ГЛАВА III — ГЛАВАТА

A. Черепот и мозокот

164. Скалпирна кожа на главата, од поголеми размери — — — — —	20 до 40%
165. Фрактура на черепот, без коскени дефекти и без нервни растројувања — — — — —	под 20%
166. Фрактура на черепот, со дефект на коските или со импресија, без нервни растројувања, зависно од големината и локализацијата на дефектот односно на импресијата — — — — —	20 до 30%
167. Фрактура на черепот, без коскени дефекти, но со појави на трауматска енцефалопатија, според тежината:	
— лесни псевдоневрастенични појави — — — — —	20 до 30%
— изразени псевдоневрастенични појави — — — — —	40 до 60%
— тешки псевдоневрастенични појави — — — — —	70 до 90%
Трауматската енцефалопатија се признава само ако покажува клинички, пневмо-и електроенцефалографски објективни знаци. Субјективниот синдром без органски невролошки наод, се оценува како невроза.	
168. Процентот за фрактура на черепот со или без дефекти на коските а со органски нервни растројувања, се утврдува според соодветните повреди од точ. 165 до 167.	
169. Клинички утврдена епилепсија настаната поради повреда или болест:	
— кога нападите се ретки — — — — —	20 до 30%
— кога нападите се чести, 1 до 3 пати месечно — — — — —	40 до 60%
— кога нападите се мошне чести, 1 до 3 пати неделно — — — — —	60 до 80%
— кога нападите се многу чести, еднаш или повеќе пати дневно — — — — —	100% со додаток
Оценувањето по оваа точка се врши и ако е лекувањето во тек.	
Ако покрај епилептичните напади, без оглед на нивната честеност, постојат трајни психички промени кои тешко го компромитираат социјалното обнесување било поради растројувања во интелигенцијата било	

поради карактерни растројувања, процентот се зголемува за 40 до 60, а во најтешките случаи изнесува 100% со додаток. Кај другите нетрауматски епилепсии, процентот се утврдува во смисла на членот 4 од Законот за воените инвалиди од војните.

Б. Мозочните нерви

170. Парализа на n. olfactorius, обо-
страна — — — — — 20%
171. Парализа на абдуценсот или тро-
хлеарисот — — — — — 30%
Парализа на окуломоториусот — 40%
Пареза на окуломоториусот — 20 до 30%
172. Парализа на сите три нерви дви-
гатели на окото, на едното
око — — — — — 50%
Пареза — — — — — 30 до 40%
173. Обострана парализа на сите три
нерви двигатели на окото — — 60 до 80%
174. Потполна парализа, со обостра-
на комплетна поза на капаци-
те — — — — — 100% без
додаток
175. Атрофија на видниот нерв, пот-
полна — — — — — 50%
176. Атрофија на обата видни нерва — — — — — 100% со
додаток
- Непотполните атрофии на видни-
от нерв се оценуваат според сте-
пенот на оштетувањето на видот.
177. Парализа на нервот на лицето
од едната страна — — — — — 50%
Обострана парализа на нервот
на лицето — — — — — 70%
Пареза на нервот на лицето — 30%
Еднострани пареза каде што
окото се затвора — — — под
Обострана пареза, каде што
очите се затвораат — — под 20%
178. Парализа на слушниот нерв:
а) едностран, со загуба на
слухот на односното уво — — 20%
б) обострана, со умерено нама-
лување на слухот — — — 20 до 40%
в) обострана, со тешко намалува-
ње на слухот (социјалниот
контакт значително отежнат) — 40 до 60%
г) потполна глупота — — — 70%
179. Оштетување на вестибуларниот
апарат на едно уво — — — — 20 до 60%
Оштетување на вестибуларниот
апарат, обострано — — — — 30 до 80%
Инвалидитетот трае пет години,
потоа повторно се оценува.
180. Оштетување на n. trigeminus:
а) на н. офталмикус — сензитив-
на гранка, ако постојат ком-
пликации во вид на невро-
паралитичен кератитис и на
секундарно оштетување на ви-
дот, според степенот на оште-
тувањето на видот — — — 30 до 50%
При потполна загуба на видот 50%
б) оштетување на моторниот дел
на тригеминусот, со атрофија
на мускулатурата за цвакање — 30 до 40%
181. Невралгија на n. trigemini во по-
тешки случаи — — — — — 30 до 60%
Во најтешките случаи по неус-
пешни обиди за лекување по хи-
руршки пат — — — — — 60 до 100%
со додаток

Есенцијална тригеминус неврал-
гија не повлекува инвалидитет.

182. Фатеност на булбарните нерви — 30 до 80%
Во најтешките случаи на бул-
барна парализа, до — — — 100% со
додаток
183. Хемипареза:
а) од полесен степен — — — 30 до 50%
б) од потежок степен — — — 60 до 70%
184. Хемиплегија — — — — — 80 до 100%
со додаток

Додаток за нега и помош од дру-
го лице се определува само кај
свежи хемиплегии — привре-
мено за една година, а трајно
ако е во прашање контрактура
на нога во флексија та одот
и покрај помагала не е можен.

185. Таламичен синдром:
а) од полесен степен — — — 30 до 50%
б) од среден степен — — — 60 до 80%
в) од тежок степен — — — 80 до 100%
При оценување на инвалидите-
тот задолжителна е хоспитали-
зација во невропсихијатриска
установа.
186. Органски трауматски психосин-
дром, според тежината на пси-
хичките растројувања:
а) изразени растројувања — 50 до 70%
б) тешки растројувања — — 70 до 100%
со додаток

При оценување на инвалидите-
тот неопходна е документација
што ја докажува непосредната
врска помеѓу повредата на мозо-
кот и психичките растројувања.
При определување на процентот
на инвалидитетот треба детално
да се испитаат психичките функ-
ции (состојбата на интелектуал-
ните функции, паметењето, вни-
манието, афективните промени
итн.).

187. Афази, без други растроју-
вања:
а) моторни — — — — — 20 до 40%
б) мешани или сензорни — — 30 до 60%
188. Афазија од потежок степен — 50 до 100%
со додаток
189. Мултипла склероза:
а) средно тешки случаи — — — 60%
б) тешки случаи — — — — 70 до 80%
в) најтешки случаи — — — 80 до 100%
во смисла на членот 4 од За-
конот за воените инвалиди од
војните.
190. Паркинсонизам, ако неговиот
почеток може сигурно да се до-
веде во врска со енцефалитис,
со егзогена интоксикација или со
потешка повреда на мозокот, здо-
бисни во војна:
а) од полесен степен — — — 20 до 30%
б) од среден степен — — — 40 до 60%
в) од потежок степен — — — 70 до 100%
г) од најтежок степен — — — 100% со
додаток

ГЛАВА IV — РБЕТОТ И РБЕТНИОТ МОЗОК

191. Хернија на интервертебралниот
диск, ако настанала непосредно
по верификувана траума и ако
постојат трајни оштетувања на
корените на лумбосакралниот
или цервикобрахијалниот плек-
сус;

- а) од полесна форма, со полесно оштетување на мотилитетот и сензибилитетот — — — 20 до 30%
- б) од тешка форма — — — 40 до 50%
- в) од тешка форма, со изразено оштетување на мотилитетот, со атрофии и со трофички појави од определена радикуларна зона или од сегментот на 'рбетниот мозок — — — 60 до 100%
192. Спондилартроза и спондилартрит, ако постојат:
- а) промени утврдени со рендгенски преглед, но без растројувања на функцијата — под 20%
- б) промени утврдени со рендгенски преглед, со оштетување на функцијата на 'рбетниот столб — — — 20 до 50%
- в) промени утврдени со рендген, со тешко оштетување на функцијата на 'рбетниот столб 60 до 100%
193. Свежи фрактури на 'рбетните пршлени, без нервни растројувања, првите две години привремено — — — — — 40 до 60%
194. Консолидирани фрактури на пршлените, без нервни растројувања, по две години трајно:
- а) со помали деформации — — — 20 до 30%
- б) со поголеми деформации — — — 40 до 50%
195. Консолидирани фрактури на 'рбетот, со парапаретични појави од полесен степен — — — 40 до 60%
196. Консолидирани фрактури на 'рбетот, со парапаретични појави (за првите две години привремено, а потоа трајно):
- а) од среден степен — — — 60 до 70%
- б) од потежок степен (одот можан со помош на помагала) — — — 80 до 100%
197. Консолидирани фрактури на 'рбетот, со флакцидна параплегија или со спастична параплегија во флексија — трајна неподвижност и врзаност за постела — — — — — 100% со додаток
198. Консолидирани фрактури на цервикалниот дел на 'рбетот, со лезија на цервикалната медула и со паретични појави на горните и долните екстремитети:
- а) од полесна форма — — — 40 до 50%
- б) од изразена форма — — — 60 до 70%
- в) од потешка форма — — — 80 до 100%
- г) од најтешка форма — инвалид неподвижен и не може да се служи со рацете — — — 100% со додаток
- За сите други синдроми: сирингомиелија, амио трафична латерална склероза, мускуларни дистрофии итн. важи принципот на вложување (точ. 9 и 10 од упатството).
199. Церебрален атактичен синдром по траумата (за првите три години привремено а потоа трајно):
- а) од лесна форма — — — 20 до 30%
- б) од умерено изразена форма — — — 40 до 60%
- в) од потешка форма — — — 70 до 90%
- г) од најтешка форма — неможност за движење поради атакции — — — — — 100% со додаток
200. Полиневритичните синдроми се оценуваат до стабилизација привремено, а потоа постојано:
- а) од лесна форма со дискретно оштетување на мотилитетот 20 до 40%
- б) од средно тешка форма — умерени оштетувања на мотилитетот — — — — — 50 до 60%
- в) од тешка форма, со изразено оштетување на мотилитетот, сензибилитетот и трофичката — одот можан со помош на помагала — — — — — 70 до 100%
- г) од најтешка форма — тешки оштетувања на мотилитетот со атрофии, со тешки трофички пречки и со потполна фатеност на екстремитетите — инвалид неподвижен — — — 100% со додаток
- За оцена на органските нервни оштетувања задолжителен е наодот на невролог.

ГЛАВА V — НЕВРОЗИТЕ

201. Нервните и психичките растројувања (психоневроза, неврастенија, хистерија и сл.) се оценуваат според тежината:
- а) во лесни случаи — — — под 20%
- б) во средни случаи — — — 20 до 30%
- в) во тешки случаи — — — 40 до 60%
- ПРЕЛОМИ (фрактури):
202. Прелом на горната вилица, со деформација, според степенот — — — 20 до 50%
203. Лошо сраснат прелом на долната вилица, со растроена артикулација на преостанатите заби, според тежината — — — — — 20 до 30%
204. Прелом на долната вилица, со ограничување на отворањето на устата помеѓу:
- а) 30 и 20 mm — — — — — 20 до 30%
- б) 20 и 10 mm — — — — — 40 до 50%
205. Како кај предната точка, но растојанието меѓу забите при максимално отворање е под 10 mm, па до напочно составени заби на горната и долната вилица — — — — — 60 до 80%
206. Псевдоартроза на долната вилица, привремено — — — — — 30 до 50%
207. Псевдоартроза на долната вилица, со поголем дефект на коскениот масив заедно со забите, така што да отежнува или напочно оневозможува протеза или цвакање, според тежината — — — 60 до 80%

ГЛАВА VI — НАГРДНОСТИ НА ЛИЦЕТО

208. Нагрденоста на лицето, главата и вратот се оценува според тежината на нагрденоста, земајќи го предвид полот и староста на инвалидот (кај жени, по правило, процентот е поголем) — — — 20 до 60%
- Кај жените се врши оценување на нагрденоста и на другите изложени делови на телото (рака, нога, врат) иако не постои оштетување на функцијата (деформација, голема лузна и сл.) ако оценувањето не е вршено според точката 7 од упатството.

ГЛАВА VII — ОЧИТЕ

А. Загуба на видот

209. Загуба на едно око или на видот на едно око — — — — — 50%

Ако е видот на едно око изгубен, а на преостанатото око намален, процентот од 50% се зголемува за 10% на секои 2/10 намалување на видот. (За намалувањето на видот на преостанатото око за 2/10 процентот се зголемува од 50 на 60, за 4/10 — од 50 на 70 итн.). На истиот начин ќе се цени и намалувањето на видот на обете очи (на пример Vis. o. d. рамно 8/10, Vis. o. s. рамно 6/10). Вкупниот процент ќе изнесува 30% за намалувањето на видот за 2/10 на десното око и за намалувањето на видот за 4/10 на левото око. (Загубата на видот се оценува без корекција).

210. Слепило, т. е. загуба на видот на обете очи — — — — — 100% со додаток

Б. Очните капац

211. Едностраната птоза ќе се цени — според оштетувањето на видот 20 до 50%
212. Лагофталмусот на обете очи — според степенот и оштетувањето на видот — — — — — 40 до 70%
213. Постојано солзење како последица од повреда на солзниот канал:
- а) еднострано — — — — — 20 до 30%
- б) обострано — — — — — 30 до 50%
- Процентите кај другите последици од ранување на капаците ќе се утврдуваат според тоа колку влијаат врз оштетувањето на видот.

ГЛАВА VIII — НОСОТ

214. Загуба на носот (потполна) — 60%
215. Делумна загуба на носот, според степенот на оштетувањето на функцијата и нагденоста — — 20 до 50%

ГЛАВА IX — УСТАТА И ЗАБИТЕ

216. Лузна на устата која не може да се поправи со операција, а го попречува говорот, исхраната, не ја задржува плунката итн. според тежината — — — — — 30 до 60%
- Ако може да се поправи со операција — привремено.
217. Повреди на непцата и јазикот што го отежнуваат голтањето и говорот во помала мера — — 30 до 40%
218. Повреди на непцата и јазикот што го отежнуваат голтањето и говорот во значителна мера — — 50 до 80%
219. Потполна загуба или потполна парализа на јазикот — — — — 90%
220. Делумна парализа на јазикот и непцата, со отежнат говор и голтање — — — — — 40 до 60%
221. Загуба скоро на сите заби, со можна протеза — — — — — 30%
222. Загуба скоро на сите заби, а протеза не е можна — — — — — 50%
223. Постојана плунковна фистула — неоперабилна — — — — — 20%
224. Ксеростомија (атрофија на обете плунковни жлезди) — — — — 20 до 40%

ГЛАВА X — УШИТЕ И СЛУХОТ

225. Потполна загуба на слухот на едно уво — — — — — 20%
- Обострано умерено намалување на слухот (полесна наглувост, социјалниот контакт не е отежнат) — — — — — 20%
- Потполна загуба на слухот на едно уво и умерено намалување на слухот на другото — — 30%
- Потполна загуба на слухот на едно уво и посилно намалување на слухот на другото, или обострано потешко намалување на слухот покрај отежнат социјален контакт — — — — — 40 до 60%
226. Потполна загуба на слухот на обете уши односно глувост — — 70%
- При оценувањето на инвалидитетот задолжителен е отолошки и аудиометриски наод.
227. Загуба на една ушна школка — 30%
228. Загуба на обете ушни школки — 50%
- Кај жени процентот предвиден во точ. 227 и 228 може да се зголеми за 10.
229. Искривеност на вратот како последица од повреда од кој и да е вид, според степенот — — — — 20 до 40%

ГЛАВА XI — ГРЛОТО (larynx)

230. Стесненост на грлото, со отежнато дишење по повредата, според степенот — — — — — 20 до 40%
231. Стесненост на грлото поради повреда на гркланот или душникот, со отежнато дишење во голема мера (диспноја и без напор), според тежината — — — — — 40 до 80%
232. Потребно постојано носење на канила — — — — — 80%
233. Фатеност на грлото, според тежината — — — — — 30 до 70%
234. Туберкулозата на грлото се оценува како отворената белодробна туберкулоза — — — — — 50 до 100%

ГЛАВА XII — ЖДРЕЛОТО (pharynx)

235. Фатеност на ждрелото, според тежината — — — — — 20 до 50%
236. Стеснување на хранопроводот — според тежината (калибар на стеснувањето, потреба од постојано и често бужирање, растројување на исхраната, општа состојба) — — — — — 20 до 80%
237. Хранопроводот сосема затворен, исхраната низ гастрична фистула (гастростомија), според тежината, општата состојба, хранетоста и инконтиненцијата на фистулата — — — — — 80 до 100%

ГЛАВА XIII — КАРЛИЦАТА (pelvis)

238. Добро консолидиран прелом на карличните коски без оштетување на функцијата — — под 20%
239. Консолидиран прелом на карличните коски како и дислокација на симфизата, со полесни и средно тешки тегоби при одод, без компликација на другите органи на карличната празнина — — 20 до 40%

240. Консолидиран прелом на карличните коски, со истовремена повреда на соседните органи — процентот се определува за најмногу оштетениот орган и се зголемува за 10 до 30 според тежината на сите повреди.

ГЛАВА XIV — ГРАДНИОТ КОШ (thorax)

241. Прелом на градната коска — — — — — под 20%
242. Прелом на ребрата консолидиран, без позначителна деформација на градниот кош — под 20%
243. Прелом на ребрата лоше консолидиран, со поголеми деформации на градниот кош, но без перкусии изразени на срцето и на белите дробови — — — 20 до 40%
244. Како и горе, ако истовремено постојат респираторни или срцеви инсуфициенции, според тежината на инсуфициенцијата 50 до 100%
245. Плевропулмонална фистула како последица од pyothorax — — 30 до 50%
246. Плевропулмонална склероза како последица од ранување, на деформација на градниот кош, на искривеност на 'рбетот со умерена респираторна инсуфициенција, но без срцева инсуфициенција 20 до 40%
247. Обемна плевропулмонална склероза, бронхиектазија и други хронични белодробни супурации, позначителни деформации на градниот кош (fibrothorax), потешка искривеност на 'рбетниот столб, со развиена респираторна инсуфициенција (диспноја, цијаноза), со срцева инсуфициенција (cor pulmonale chronicum) или со амилоидоза, според тежината — 50 до 100%
248. Нагргеност на цицките од поголем степен — — — — — 20 до 30%
249. Загуба на една цицка — — — 30%
250. Загуба на двете цицки — — — 50%

ГЛАВА XV — ТУБЕРКУЛОЗА

А. Туберкулоза на белите дробови

251. Наполно излечени или калцифицирани жаришта во хилусот или во белите дробови, од помал обем, помали прирастоци на плевра — — — — — под 20%
252. Инактивна (лузена) туберкулоза на белите дробови од среден и поголем обем, без респираторна и кардиоваскуларна инсуфициенција — — — — — 20 до 30%
- Инактивна (лузена) туберкулоза на белите дробови од поголем обем, со облитерирани плеврални синуси, според степенот на оштетувањето на респираторната функција — — — — — 30 до 50%
253. Активна едностранна туберкулоза на белите дробови, или на плеврата со излив; пулмонални или плеврални фистули со емпием — — — — — 60 до 80%

254. Обострана или екстензивна едностранна активна (отворена или затворена) туберкулоза на белите дробови, прогресивна но сè уште пристапна за лекување и разни пулмонални и плеврални фистули со емпием и со општа телесна слабост од поголем степен 80 до 100%
255. Прогресивна раширена активна обострана белодробна туберкулоза со развиена кахексија и со други тешки компликации (респираторна кардиоваскуларна и слична инсуфициенција, амилоидоза, итн.) — — — — — 100% со додаток
256. Состојбата по оперативните интервенции на градниот кош поради туберкулоза на белите дробови се цени зависно од времето изминато од оперативниот зафат, од видот и големината на истиот, како и од функционалното оштетување на преостанатите делови:
- а) ексцизија на туберкуломите и на казеозните огништа, ресекција 1-2 сегменти, горна торакопластика до 4 ребра — — 40 до 60%
- б) лобектомија, торакопластика на 5 до 7 ребра, даверностомија — — — — — 50 до 70%
- в) пулмектомија, торакопластика на 8 или повеќе ребра — — 60 до 80%
- Во првите две години по операција процентот се зголемува за 20%. Процентот зависи од состојбата на респираторната функција.

Б. Туберкулоза на коските и зглобовите

257. Кај активна туберкулоза на коските и зглобовите за време на еволуцијата, и тоа кај локализацијата на: 'рбетот, сакроилијачниот зглоб, колкот и коленото:
- а) ако инвалидитетот не е наполно имобилен — — — — — 60 до 100%
- б) ако е имобилен — — — — — 100% со додаток
258. Кај другите коски и зглобови — според важноста на органите и активноста на процесот — — 30 до 100%

В. Туберкулоза на другите органи

Кај туберкулозата на другите органи процентот на воениот инвалидитет се утврдува како кај другите заболувања на односниот орган, земајќи ја предвид туберкулозната природа на процесот и општата здравствена состојба.

ГЛАВА XVI — СРЦЕВИ ЗАБОЛУВАЊА

А. Компензирани (без развиени знаци на застој во белите дробови или во големиот крвоток):

259. Митрална инсуфициенција, со несомнен органски шум на врвот од срцето, но без позначително наголемување на срцето и без никакви појави на срцева инсуфициенција. Оценувањето по преболена ревматска треска е привремено за две години.

Ако нема никакви знаци на срцето и на зглобовите — — — — —	40%	Постоперативни смеќавања, како и состојба по ресекција на желудникот (по кој и да е метод) — — — — —	30 до 60%
	60%	Тешки потхранетости и постоперативен малапсорпционен синдром — — — — —	60 до 80%
260. Другите органски заболувања на срцевите залистоци (а исто така и митрална инсуфициенција кога е следена со позначително наголемување на срцето), зависно од тежината на анатомското оштетување на залистоците и миокардот, ако нема знаци на суб — односно декомпензација на срцето, според степенот на наголемувањето на срцето и на електрокардиоваскуларните знаци на хипертрофија на одделни срцеви празнини — — — — —	30 до 60%	267. Постојан anus praeternaturalis, според континенцијата — — — — —	80 до 100%
261. Оштетувања на миокардот (коронарни и други), утврдени клинички, рендгенски (наголемување на срцето) или електрокардиографски (несомнени ненормалности на коморниот комплекс или тешки растројувања на срцевиот ритам), според тежината — — — — —	40 до 70%	268. Стеркорални фистули тесни, дефекација нормална, општа состојба добра, привремено — — — — —	20 до 40%
Б. Декомпензирани (со знаци на застој во белодробниот или во големиот крвоток):		269. Фистули широки, високо на тенокото црево, со тешки појави на денутриција, привремено — — — — —	70 до 100%
262. Почетна срцева инсуфициенција, со умерено развиен белодробен застој или со умерено наголемување на црниот дигер, но таква која добро се поправува со лекување — — — — —	60 до 80%	270. Стеркорални фистули широки, ниски, без позначително влијание врз општата состојба, привремено — — — — —	40 до 70%
263. Наполно развиена срцева инсуфициенција, која недоволно се поправа со лекување и која исклучува секој физички напор — — — — —	80 до 100%	271. Фистули анални, според тежината — — — — —	20 до 40%
264. Во најтешки форми — — — — —	100% со додаток	272. Инконтиненција или стеснување на аналниот сфинктер според тежината на случајот — — — — —	40 до 100%
Директните повреди на срцето се оценуваат како и другите срцеви заболувања, т. е. според степенот на анатомското оштетување на органот и според компензираноста на крвотокот, со тоа што процентот да може да се зголеми за 10 до 30 ако природата на повредата претставува постојана опасност за животот или го излага болниот на можност од тешки компликации (на пр. туѓо тело во срцето).		273. Кила настаната на местото на повредата, привремено — — — — —	20 до 40%
ГЛАВА XVII — СТОМАКОТ (abdomen)		274. Евентрации по повреда, според тежината — привремено, ако можат да се отстранат со операција — — — — —	30 до 60%
265. Фистули на желудникот поради повреда, според големината на фистулата и реперкусијата на општата здравствена состојба, привремено — — — — —	50 до 100%	275. Повреда на црниот дигер — според последиците — — — — —	30 до 80%
266. Смеќавања во цревната пасажа како последица на повреда или улкусна болест, без стеногични појави — — — — —	20 до 40%	Хроничен хепатитис — според знаците на оштетувањето на функцијата на црниот дигер — — — — —	30 до 60%
Смеќавања следени со стеногични промени на пилорусот или на кој и да е дел на дигестивниот тракт, според тежината — — — — —		Цироза на црниот дигер, како последица на преболен инфективен хепатит, во компензирана состојба — — — — —	60%
		Цироза на црниот дигер, со знаци на декомпензација — — — — —	70 до 100%
		276. Жолчни фистули постојани по повреда на жолчните патишта (привремено ако се операбилни), според тежината — — — — —	20 до 80%
		277. Недостаток на слезина по траума, привремено на две години По две години, ако нема знаци на оштетување на хематопоезата, — — — — — под	30% 20%

ГЛАВА XVIII — УРОПОЕТИЧНИТЕ ОРГАНИ

278. Состојбата по преболен акутен дифузен гломерулонефритис се оценува привремено за една година — — — — —	60%
279. Едностран хроничен пиелонефритис, според тежината — — — — —	20 до 50%
280. Обостран хроничен пиелонефритис — — — — —	50 до 80%
281. Полесни форми на хроничен нефрит (умерена албуминурија со помали промени во седиментот без други ренални или општи растројувања) — — — — —	20 до 30%

282. Средно тешки форми на нефрит или нефроза (обилна албуминурија со тешки промени во седиментот, умерени едеми, умерена хипертензија, хипостенурија без азотна ретенција, помали промени на очното дно — — — — —	40 до 60%	295. Ablatio penis et testiculorum (emasculatio totalis) — — — — —	100%
Со лесно зголемена азотна ретенција, хипертензија и изразени промени на очното дно — — — — —	60 до 80%	296. Haematocoele, привремено — — — — —	20%
283. Тешки форми на нефрит (изостенурија, азотна ретенција, масивни и резистентни едеми, тешка хипертензија со наголемување на срцето, едем папили на оптичкиот нерв) — — — — —	80 до 100%	297. Посттрауматска атрофија на тестисите — — — — —	30%
284. Нефректомија (другиот бубрег здрав) — — — — —	50%	Б. Женски	
Ако другиот бубрег ќе се разболи, процентот се определува според состојбата на функцијата (точка 283).		298. Загуба на еден овариум — — — — —	20%
Ако нефректомијата се компликува со фистули, евентрација, парализа на мускулите, процентот се зголемува за 10 до 20.		299. Загуба на обата овариуми — — — — —	80%
285. Активна туберкулоза на еден бубрег, привремено — — — — —	60 до 90%	300. Загуба на утерусот или на еден овариум и утерусот — — — — —	60%
286. Активна туберкулоза на обата бубрега, привремено — — — — —	80 до 100%	301. Загуба на обата овариуми со утерусот — — — — —	80%
Во најтешките случаи — — — — —	100% со додаток	302. Оштетување на вулвата и вагината, според тежината — — — — —	20 до 50%
287. Цистит хроничен трауматичен, според тежината на случајот — — — — —	20 до 50%	ГЛАВА XX — РАЗНИ ДРУГИ ОЗЛЕДИ И БОЛЕСТИ	
Во најтешки случаи со постојана инконтенција, со скврчен мочен меур и со полипоза — — — — —	60 до 80%	303. Шеќерната болест (diabetes mellitus) се оценува во принцип според степенот на интолеранцијата на јаглени хидрати, и тоа:	
288. Мочни фистули на уретерот, на мочниот меур или на уретрата, низ кои постојано тече мочот, привремено — — — — —	40 до 80%	а) лесните форми (без потхранетост, без гликозурија при соодветна диета) — — — — —	20 до 40%
289. Стеснување на мочниот канал, проодно за буџии и дава да се шири — — — — —	20 до 40%	б) средно тешките форми (што бараат давање инсулин за обезбедување рамнотежа на исхраната) — — — — —	40 до 60%
290. Тешко проодни стеснувања (филиформни) со чести ретенции, според тежината на случајот — — — — —	50 до 80%	в) тешките форми, кои тешко се регулираат и покрај примането на инсулин (со потхранетост и со чести појави на ацидоза) — — — — —	70 до 100%
Ако постојат компликации на мочниот меур или на бубрезите, процентот се утврдува според процентот од точката во која се предвидува соодветната компликација.		При оценување на инвалидитетот ќе се води сметка и за постојните компликации (туберкулоза на белите дробови, кардиоваскуларни, нервни и очни).	
ГЛАВА XIX — ГЕНИТАЛНИТЕ ОРГАНИ		304. Хронична маларија со трајни последици, според тежината — — — — —	20 до 40%
А. машки		305. Интоксикациите (троења) и озледите од бојни отрови или при некоја специјална работа во службата — ќе се оценуваат според озледите и последиците на одделни органи — — — — —	30 до 100% со додаток
291. Ablatio penis totalis — — — — —	80%	306. Хроничен остеомиелитис со постојани фистули, со чести егзацербации — — — — —	20 до 40%
Ако се компликува со стеноза на орифициумот — — — — —	100%	Амилоидозно оштетување на внатрешните органи или кахексии — — — — —	50 до 100%
292. Ablatio testis или epididim, од една страна — — — — —	20%	307. Хроничен остеомиелитис кој не создава функционални пречки, без оток и без фистули — под	20%
293. Epididimitis chronica bilateralis, со изоспермија — — — — —	30%	308. Ако кај лошо сраснат прелом, псевдоартроза, контрактура или анкилоза постои и хроничен остеомиелитис, процентот може да се зголеми за 10.	
294. Ablatio testis обострано:		309. Хипертиреоза (привремено додека трае заболувањето) — — — — —	30 до 60%
а) без секундарни дистрофични појави — — — — —	50%	Хипотиреоза:	
б) со секундарни дистрофични појави — — — — —	70%	а) делумна (парцијална) — — — — —	20 до 30%
		б) тотална — — — — —	30 до 50%
		Хипоаденокортицизам (M. Addisoni) — според степенот — — — — —	40 до 80%

453.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РЕЛЕИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард: Моментни релеи на негормирана побуда. Општи технички услови — JUS N.K6.030

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

Бр. 15-4296/1

4 август 1970 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

454.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ТРАНСФОРМАТОРИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард: Трансформатори за заварување. Општи технички услови — JUS N.H1.030

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

Бр. 15-4293/1

4 август 1970 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

455.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИЗОЛАЦИОНИ МАСЛА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Изолационо масло за трансформатори — — — — — JUS B.H3.561

Изолационо масло за прекинувачи JUS B.H3.562
Методи за испитување на производи од нафта.

Хемиска стабилност на изолационите масла — — — — — JUS B.H8.231

Утврдување на диелектричната цврстина на изолационите масла — JUS N.A5.014

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1971 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Изолационо масло за трансформатори (IU-T) — — — — — JUS B.H3.461

Изолационо масло за електрични прекинувачи (IU-P) — — — — — JUS B.H3.462

Методи за испитување на производите од нафта.

Испитување на изолациони масла за трансформатори и електрични прекинувачи — — — — — JUS B.H8.230

донесени со Решението за југословенските стандарди за производите од преработка на нафта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/58).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јануари 1971 година.

Бр. 15-4292/1

4 август 1970 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

456.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТОПЛИВИ ОСИГУРУВАЧИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Нисконапонски топливи осигурувачи со голема претинска моќ за примена во индустријата и слично:
— Општи технички услови — JUS N.E5.205
— Испитувања — — — — — JUS N.E5.210

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1971 година.

Бр. 15-4294/1

4 август 1970 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

457.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА МЕХАНИЧКИТЕ ИСПИТУВАЊА НА БАКАРОТ И БАКАРНИТЕ ЛЕГУРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Бакар и бакарни легури:

Испитување на тврдоста според Роквел со помош на втиснувач со кугличка — — — — — JUS C.A4.213

Испитување на жица со наизменично превиткување — — — — — JUS C.A4.214

Испитување на жица со просто завиткување (со торзија) — — — — — JUS C.A4.215

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила од 1 јануари 1971 година.

Бр. 05-4290/1
4 август 1970 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

458.

Врз основа на членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАЧНИ АПАРАТИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

1. Решението за југословенските стандарди за рачни апарати за гасење пожар („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/59), со кое се донесени југословенските стандарди:

Рачни апарати за гасење пожар:

Општи прописи — — — — — JUS Z.C2.020

Апарати за мокро гасење, тип Vh — — — — — JUS Z.C2.025

Апарати за гасење со пена — — — — — JUS Z.C2.030

Апарати за суво гасење — — — — — JUS Z.C2.035

Апарати за гасење со јаглендиоксид — — — — — JUS Z.C2.040

Апарати за гасење со тетрафлор-јагленик (тетра-апарати) — — — — — JUS Z.C2.045

престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

Бр. 11а-3914/1
13 јули 1970 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

459.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАЧНИ И ПРЕВОЗНИ АПАРАТИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Рачни и превозни апарати за гасење пожар:

Општи одредби — — — — — JUS Z.C2.020

Рачен апарат за гасење со хемиска пена — — — — — JUS Z.C2.030

Рачни апарати за гасење со прав — — — — — JUS Z.C2.035

Рачни апарати за гасење со јаглендиоксид — — — — — JUS Z.C2.040

Рачен апарат за гасење со вода и со воздушна пена — — — — — JUS Z.C2.050

Рачни апарати за гасење со воздушна пена — — — — — JUS Z.C2.055

Рачен апарат за гасење со распрсканата вода — — — — — JUS Z.C2.060

Превозни апарати за гасење со хемиска пена — — — — — JUS Z.C2.130

Превозни апарати за гасење со прав — — — — — JUS Z.C2.135

Превозни апарати за гасење со јаглендиоксид — — — — — JUS Z.C2.140

Противпожарни арматури, Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS Z.C1.020

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1971 година.

Бр. 11а-3914/1
13 јули 1970 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

460.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА ЖЕЛЕЗОТО И ЧЕЛИКОТ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард: Методи за испитување на хемискиот состав на железото и челикот. Фотометриско определување на титанот — JUS C.A1.071

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

Бр. 04-4285/1
3 август 1970 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

461.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕТАЛНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ИНДУСТРИЈАТА НА ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард: **Метални затворачи на потег (патент-затворачи). Големини и квалитет на изработка — — — — — JUS M.M5.020**

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

Бр. 10-4291/1
4 август 1970 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за примерни заслуги и уменост во работата за развивање постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците што ги раководаат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

техничките заставници: Алексић Владимира Добривоје, Јанковић Милоша Александар, Косић Ђорђе Чедомир, Милинковић Богдана Душан, Орач

Јоже Випко, Певач Стјепана Стјепан, Вељановски Новака Крсто;

воздухопловнотехничките заставници: Анђелковић Милете Александар, Арсић Петра Благоје, Банковић Светолика Љубодраг, Барац Илије Милан, Бранковић Јована Стеван, Буквић Митра Милош, Цветковић Василија Слободан, Цветковић Трифуна Тодор, Чапел Алојза Антон, Дер Адама Јосип, Ђери Стевана Александар, Ђорђевић Владимира Стојан, Илинчић Милана Ђорђе, Јаковљевић Боже Петар, Копривица Стевана Светислав, Лабровић Луке Дује, Марковић Милорада Александар, Маројевић Марка Радоје, Мартиновић Милића Момчило, Милошевић Љубомира Војислав, Миркац Франца Алберт, Мојић Недељка Видоје, Наумовски Јаковче Михаил, Николић Миливоја Марјан, Обрадовић Новице Милун, Петровић Милорада Сретен, Порента Ивана Иван, Рајевић Владимира Станислав, Ракочеве Драгише Марко, Ружић Алексе Момчило, Савић Војимира Миломир, Симоновић Теофила Божидар, Станојевић Драгутина Милан, Влаховић Ђуре Марко, Вукојичић Милосава Вукосав;

заставниците на административна служба: Аврамовић Ђорђа Станимир, Боцић Милована Дамјан, Царевић Тихомира Никола, Цветић Илије Милија, Гајић Милана Душан, Јовановић Новака Вељко, Маџура Саве Душан, Маринковић Илије Давило, Мијатовић Душана Велимир, Миличевски Димитра Јован, Милутиновић Арсенија Милан, Митковић Димитрија Ђорђе, Николић Тихомира Миодраг, Никшић Шукрије Фахрудин, Петковић Теодора Љубо, Подлипец Ивана Иван, Поповић Миле Божидар, Поповић Милана Миодраг, Смеркар Јанка Фрањо, Станић Милутина Бранислав, Шетер Ане Аугуст, Вученовић Миле Остоја, Живадиновић Аранђела Стратимир;

интендантските заставници: Аземовић Кадрије Небојша, Целапа Ивана Мирко, Јовановић Радомира Миломир, Миловић Обрада Илија, Ненадовић Живка Обрад, Равничар Алојза Јоже, Сворцина Грге Душко, Влачић Крсте Славко;

пешадиските заставници: Бранковић Костадина Властимир, Чичевски Јована Димитрије, Ђоковић Војина Љубиша, Ђорђевић Стевана Павле, Китановић Владисава Миодраг, Мајсторовић Андрије Иван, Ристовски Спасоја Вељко, Васић Светозара Александар, Вермазовић Недељка Рајко;

заставниците на авијација: Деарџа Раје Радован, Кнежевић Гавре Бранко, Марковић Јерослава Обрад, Савић Бошка Недељко, Стојановски Данила Живко;

артилерискиот заставник: Ђорђевић Јордана Чедомир;

инжинериските заставници: Иштван Михаља Михаљ и Степановић Тодора Бошко;

санитетскиот заставник: Митровић Велисава Михајло;

заставниците на сообраќајната служба: Милковски Димитрија Глигор, и Томановић Нићифора Крсто;

заставниците за врска: Миловановић Продана Светозар, Стегнајић Будимира Душан, Живковић Стојана Душан;

заставник на финансиска служба: Шкобић Петра Никола;

воздухопловнотехничките постари водници I класа: Бабић Тадије Радиша, Бановић Јоке Никола, Бићанин Вукадина Радман, Ђорковић Марка Ђуро, Бурић Спасоја Душан, Бурић Радована Вукашин, Черњаковски Алексе Павле, Чудић Душана Војислав, Чворо Николе Јово, Дамјанић Јово Милан, Дошоп Грге Јосип, Ђурашић Балде Раде, Фањкутић Стјепана Славко, Хреља Ибрахима Хазим, Иљоски Живка Милош, Јаблановић Антонија Благоје, Јањић Василија Ђорђе, Јереб Франца Макс, Јовановић Драгана Милан, Креча Симе Милојица, Лазић

Добросава Гружо, Јентић Драгице Миодраг, Лончар Мале Миодраг, Максимовић Јована Милимир, Максимовић Живка Драган, Мартиновић Благоја Војислав, Масникова Јована Милан, Милосављевић Милије Лазар, Миловановић Миљка Јовица, Миловић Велимира Александар, Момић Боже Саво, Муштра Јуре Мате, Никодијевић Петра Чедомир, Панић Златомира Слободан, Пантић Драгослава Теодосије, Пауновић Николе Слободан, Пињатић Ђуре Трипо, Пољак Дмитра Богдан, Поповић Владимира Десимир, Поповић Милана Живан, Пошарац Душана Милоје, Просен Игана Игнац, Радичевић Десимира Славко, Радуловић Лападата Божидар, Ракић Ђуре Милан, Савари Ђуре Була, Сеџан Ивана Винко, Симић Радомира Драгиша, Стаменковић Гојка Александар, Стаменковић Станка Страхиња, Станковић Младена Драгомир, Станковић Витомира Светомир, Станојевић Петра Десимир, Степановић Бранка Милан, Стојаковић Милоша Јука, Стојевски Милана Божо, Шаламун Ивана Стјепан, Шеша Илије Стеван, Тодоровић Обрада Милен, Томић Петра Живорад, Томић Тихомира Драгомир, Топић Цвијана Тоде, Виовић Марка Драго, Војић Алије Авдо, Војновић Саве Адам, Врабец Мате Алојз, Вранкић Јуре Илија, Вуковић Живорада Недељко, Зеџ Душана Рајко, Женић Филипа Лудвиг, Живковић Радована Чедомир;

постарите водници I класа на сообраќајна служба: Бедековић Виктор Емил и Савић Велимира Радош;

постарите водници I класа за врска: Бешевић Милорада Недељко, Халиапи Михаила Андрија, Јанковић Милуша Милан, Јевремовић Душана Милорад, Јургеџ Ђуре Жељко, Кос Стеве Живко, Максимовић Симе Стеван, Петровић Божидар Здравко, Радишић Стеве Милорад, Русијан Јосипа Антун, Вукадиновић Николе Милош;

техничките постари водници I класа: Бошњак Ристе Драго, Булајић Јове Сретко, Џеџина Глише Бошко, Ковачевић Вида Марко, Ковачевић Петра Вукашин, Ковачић Стјепана Јосип, Пауновић Јована Радојица, Станисављевић Матије Влајко, Шинковец Франца Димитрије, Шнајдер Алојз;

постарите водници I класа на авијација: Брајевић Баје Влажо, Грујићи Душана Ђуро, Илић Ђорѓа Перо, Марковић Стојана Милан, Милошевић Цвије Бошко, Радујко Светка Милан, Ракић Славка Жарко;

постарите водници I класа на административна служба: Чурић Павла Драган, Кнежевић Вилима Јуре, Милошевић Миливоја Владимир, Ненадић Миле Драгутин, Ракић Славка Милован, Секулић Ђуре Стјепан, Стевановић Радојка Миленко;

интендантските постари водници I класа: Димитријевић Ђорѓа Богослав, Драшковић Светозара Радивоје, Фератовић Адема Хамдија, Палић Витомира Момир, Ристић Борисава Гвозден;

инженерски постар водник I класа: Димитровски Петра Крсто;

пешадиските постари водници I класа: Хајдук Душана Вељко и Јовановић Светозара Миладин; артилерискиот постар водник I класа: Станковић Добросава Градимир;

техничките постари водници: Анимовић Саве Гојко, Борјан Симе Бранко, Јоковић Радисава Часлав, Кочевић Велимира Алекса, Кртинић Миле Дмитар, Максимовић Чедомира Јован, Медић Илије Дане, Милосављевић Војина Симо, Пете Иштвана Иштван, Петровић Милорада Радивоје, Пурић Михаила Душан, Рашета Ђуре Стево, Ристовић Миодрага Лазар, Стевановић Рајка Недељко, Вукичевић Вукића Милан;

воздухопловнотехничките постари водници: Бабић Јанка Душан, Беговић Фране Антун, Деџић Спасоја Јордан, Ђелдун Тимотија Југослав, Гмитровић Владимира Благоје, Граовац Станка Милутин, Јак-

пић Дамјана Милош, Јелићич Лазара Радивоје, Марчета Николе Васа, Калаба Хусе Хамид, Ковачевић Илије Урош, Марчета Николе Васо, Мартић Обрада Обрад, Сладојевић Василија Петар, Шешум Остоје Душан, Величковић Душана Миодраг, Зеџ Симе Никола;

пешадиските постари водници: Бјелобрк Љубе Ђуро, Бојановић Луке Мирослав, Глигорић Живана Радослав, Николовски Трајка Живко, Радуловић Илије Душан, Вујићи Велимира Михаил;

интендантските постари водници: Бојанић Илије Ђуро и Миленковски Гроздана Миленко;

постари водници за врска: Делибашић Милована Милан, Ђукић Миодрага Љубиша, Маричић Милете Радоња, Меселцић Добривоја Дејан, Танасић Живана Момчило, Пиберник Леополда Јурај, Вељковић Вељка Томо;

постари водници на авијација: Љујић Косте Миодраг, Маринковић Станојла Дамјан;

постар водник на сообраќајна служба: Јовановски Чедомира Велизар;

постар водник на административна служба: Радовановић Љубисава Слободан;

воените службеници III класа на музичка служба: Исаиловић Боривоја Зоран и Јовановић Ставре Радивоје;

технички воен службеник I класа: Милојевић Раде Саво;

воен службеник IV класа на музичка служба: Розман Франца Јосип;

воен службеник V класа на административна служба: Креаковић Светозара Драган и Зрнић Митра Невенка;

воен службеник VI класа на финансиска служба: Вујак Томе Вукоман;

технички воен службеник VI класа: Илић Панте Бранко;

воен службеник VI класа на административна служба: Лазар Јосипа Рихард;

воен службеник VI класа на градежна служба: Савић Алексе Крсто;

воен службеник VI класа на административна служба: Вељковић Слободана Панта;

воен службеник VII класа на финансиска служба: Марјановић Јанка Драгољуб;

воен службеник VIII класа на административна служба: Белина Филипа Иван;

воените службеници VIII класа на финансиска служба: Мишовић Милована Александар, Слишковић Шимуна Божидар, Сретенковић Драгољуба Радисав;

воен службеник IX класа на финансиска служба: Тепеш Флорјана Цирил;

за особени заслуги во изградбата и зајакнувањето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси на раководењето со воените единици во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците на авијација: Бабник Франца Станислав, Четић Беѓе Хасан, Голобић Мартина Франц, Комлен Које Богдан, Лукић Луке Вељко, Марковић Јеленка Тадија, Петровић Јеврема Никола, Приможич Јанеза Стане, Радојичић Митра Војислав;

воздухопловнотехнички полковник: Павлинић Јосипа Звонко;

полковниците на авијација: Боројевић Микана Љубан, Бошевски Јована Ђорѓе, Гајић Милосава

Момчило, Кошњак Мирка Борис, Крга Станка Милан, Латиновић Ђуре Мирко, Мартиновић Блажа Божић, Микић Васа Воислав, Милић Станимира Илија, Нинковић Милана Марко, Радуловић Милана Васо, Самарџија Драгутина Душан, Симић Николе Петар, Стојановић Станка Миливоје, Вујасиновић Данила Јово, Вукотић Жарка Радивоје, Зрнић Илије Радослав;

воздухопловнотехничките полковници: Грубић Петра Димитрије и Матуловић Ивана Анте; мајорите на авијација: Антонијевић Страина Илија, Мразовић Јанка Никола, Пајнић Антуна Иван, Вучковић Милана Гајо;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковник на правна служба: Адамовић Стојана Бранко;

потполковниците на финансиска служба: Ангеловски Мирча Ацо, Стојановић Радована Сава, Стражишар Матевжа Рудолф;

артилериски потполковник: Антић Александра Боривоје;

воздухопловнотехнички потполковник: Ђурковић Милорада Рајко;

потполковниците на авијација: Илић Станка Петар, Милашиновић Јеврема Радош, Пејић Бона Шиме, Тадић Бранка Стево;

потполковник за врска: Марковић Лазара Благоје;

технички потполковник: Весић Алојза Алојз;

пешадиски мајор: Абаџић Марка Саво;

мајорите на авијација: Антонић Милутина Боро, Бенић Павла Никола, Боричић Митра Радоје, Брзаквић Родољуба Богосав, Цветковић Стојана Добривоје, Драгојловић Благоја Петар, Дрецун Митра Драгутин, Ђорђевић Живана Милорад, Ђорђевић Милорада Петар, Ђурђевић Драгутина Милутин, Галовић Милије Миланко, Ивановић Животе Војимир, Јончаревић Миленка Јован, Петровић Јанка Милан, Пирц Павла Драго, Рогоје Раде Обрен, Станковски Александра Милорад, Станојевић Јеремија Александар, Старчевић Радована Милојко, Штолба Воже Звонимир, Тадић Ивана Шпиро, Тодоровски Трајана Петар, Вукајловић Манојла Озрен;

воздухопловнотехничките мајори: Блажић Ивана Иван, Булајић Луке Бошко, Буљан Николе Маријан, Џимбаљевић Вукића Момир, Ђурђевић Најдана Крста, Ѓандака Гастана Гастан, Луканц Франца Франц, Марвучић Петра Коста, Преда Славка Божић, Радисављевић Цоте Бошко, Тепавчевић Ристе Момчило, Веланац Мирка Радојица, Веселиновић Обрадина Момчило, Вуксановић Ђуре Нино, Живковић Ивана Јосип, Жнидарчић Ивана Рафаел;

артилериските мајори: Боројевић Јована Милан, Илић Илије Миодраг, Радевић Михајила Божић;

техничките мајори: Џвигановић Антуна Миљенко, Ивошевић Вјекослава Жарко, Павлић Лазара Ратко, Ускоковић Станка Јово;

мајорите на сообраќајна служба: Димитријевић Светислава Властимир и Троскот Томе Славко;

мајорите на финансиска служба: Горенц Карла Драго, Клопчић Франца Алфред, Мачешић Милоша Никола;

мајорите за врска: Миљанић Пеке Митар, Перовић Марка Живојин, Радаковић Илије Душан;

санитетските мајори: Савић Јерослава Владимир и Зупанц Јосипа Јосип;

капетаните I класа на авијација: Алагић Мухамеда Шефик, Бижевски Илије Никола, Бребановић Маринка Сава, Дилпарић Живка Ђорђе, Јашић Душана Александар, Кнез Рудолфа Душан, Ковачевић Радоја Бранко, Ланчић Ивана Јурај, Марковић

Илије Драган, Мерлић Драгутина Милорад, Миклоучић Стјепана Иван, Милић Милана Владо, Миливојевић Витора Раденко, Милошевић Јована Ђорђе, Морар Стевана Јован, Николић Душана Александар, Николић Петра Божо, Николић Милорада Јован, Николић Живана Лазар, Павлин Франца Франц, Пеликан Антона Антон, Перић Николе Божо, Пипан Карла Драгутин, Плеслић Јакова Анте, Половић Мије Јосип, Попов Раде Јован, Поповић Павла Љубомир, Радић Симе Милорад, Радуловић Илије Мирко, Рот Карола Карол, Садић Антона Вацлав, Симјановић Методија Велизар, Шубић Ивана Казимир, Томшић Франца Франц, Васовић Богосава Јован, Узелац Стојана Милан, Жекар Ивана Еди;

артилериските капетани I класа: Анђелковић Живојина Душан, Јованов Петра Сава, Марић Раде Милутин, Секула Јосипа Божо, Сретеновић Бранислава Жарко;

капетан I класа: Баљошевић Цветка Живорад; воздухопловнотехничките капетани I класа: Биљак Михаела Јакец, Булаић Симе Блажо, Димитријевић Милана Милутин, Крајић Дује Никола, Ломан Јосипа Јован, Михајловски Јована Вељо, Миташевски Георгија Илчо, Пажанин Шпири Марин, Петровић Маријана Душан, Ратковић Стојана Радован, Срећковић Живка Миливој, Војнов Мише Миленко, Зурунић Симе Тодор, Живковић Стојадина Грујо;

инженериските капетани I класа: Буквић Ристе Васо и Дамјановић Рајка Славолуб;

капетан I класа на административна служба: Дураковић Марка Милош;

капетаните I класа на финансиска служба: Ескичевић Гавре Стево, Гавриловић Гаврила Милан, Лукић Милисав Драган, Милић Илије Симо;

интидантските капетани I класа: Ковачић Ферде Фрањо, Крагуљак Петра Ђуро, Лутовац Милисав Војин, Михајловић Воје Душан;

пешадиските капетани I класа: Костић Добросав Вукосав и Славковић Марка Живојин;

техничките капетан I класа: Станић Ђуре Душан;

капетан I класа на градежна служба: Вучковић Богољуба Милорад;

капетан I класа на сообраќајна служба: Вукашин Ђуре Људевит;

капетан на сообраќајна служба: Бергант Ивана Андреја;

воздухопловнотехничките капетани: Чантрак Луке Живота, Милуновић Милорада Томислав, Ступар Богдана Свето, Туркаљ Мише Антун;

пешадиски поручник: Штитер Ивана Антон;

воздухопловнотехничките заставници: Бешевић Радоја Средоје и Васић Јована Боро;

воен службеник IV класа на административна служба: Коларски Панте Богдан;

воен службеник V класа на финансиска служба: Вукотић Николе Бранко;

за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните за врска: Илиовски Николе Панчо и Јовановић Бранка Живојин;

санитетски капетан: Протић Миливоја Боривоје;

технички капетан: Родић Милана Светозар;

капетан на авијација: Шаранац Драге Тодор;

поручниците на авијација: Јагодић Симе Жарко, Јанковић Николе Теодор, Милорадовић Рафајла Живорад, Милошевић Васа Милорад, Олбина Васа Жарко, Пејчић Чедомира Војислав, Вучкић Вајре Адам, Вуковић Лазара Бранко;

поручник на АВХ одбрана: Каучић Феликса Феликс;

воздухопловнотехнички поручник: Вељковић Веља Живорад;

потпоручниците на авијација: Антонић Николе Борис, Бадњар Уроша Славко, Драшкић Ранка Сретко, Јончић Јеротија Предраг, Кметич Јанеза Јанез, Колаковић Љубе Цветко, Лајшић Драгана Мирослав, Милосављевић Драгана Слободан, Павловић Николе Милоје, Шоваговић Игње Бранко, Вражић Драге Драго;

технички потпоручници: Војић Ђорђа Томислав и Јеремић Селимира Миодраг;

воздухопловнотехнички потполковник: Милованић Живојина Владета;

потпоручници на сообраќајна служба: Миљковић Станимира Петар и Зерем Садика Салко;

техничките заставници: Блашкић Грге Иван и Станисављевић Чедомира Милорад;

воздухопловнотехничките заставници: Полић Ђорђа Богољуб, и Дацовић Драгише Владимир;

заставник на сообраќајна служба: Ђирић Манојла Миливоје;

артилериски заставник: Мандић Милана Милосав;

интендантски заставник: Стојановски Николе Трајан;

постарите водници I класа на административна служба: Ајкунић Ибрахима Авдо, Грујић Алексе Спасе, Хрњак Милана Недељко, Савић Љубомира Радул;

воздухопловнотехничките постари водници I класа: Алексић Ивана Јован, Аврамовски Милана Секула, Бачић Ивана Лазар, Благојевић Милана Томислав, Чучић Ладислава Антон, Добросављевић Драгића Нико, Димитријевић Милосава Војин, Ђорђевић Стојана Миодраг, Ђорђевић Стојана Александар, Ђурић Гаврила Драган, Глигоров Косте Ђуро, Јањевић Стевана Милојко, Јовановић Радована Драгољуб, Китановић Владимира Милорад, Корачевић Владимира Милован, Кртинић Мане Милан, Кујунџић Марка Бошко, Куртовић Илије Анте, Лабудовић Марка Раде, Љујић Јована Радос, Мачкић Драгоја Ратко, Мандарић Миле Ђуро, Масникова Вује Душан, Мештровић Давида Петар, Милутиновић Тихомира Богомир, Митић Ратомира Живота, Мирјачић Ђуре Данило, Мргић Павла Ђураћ, Ољача Петра Маринко, Пекић Милоша Вујо, Петковић Дионис Радисав, Прковић Обрада Милован, Радосављевић Милоја Витомир, Родић Бранка Душан, Симоновић Станојка Милоје, Савић Јанка Марко, Стаменковић Стојана Трајко, Столић Илије Божић, Шебаљ Ивана Мирко, Шкрбић Илије Дани, Штимац Антона Јосип, Тричковић Живојина Часлав, Ванков Диме Камче, Веселиновић Боривоја Јовица, Веселиновски Марка Радивоје, Влахов Фоане Петар, Вукмировић Душана Сава, Зеџ Луке Нинко, Зеленчић Мате Шиме, Жикић Богомира Љубинко;

техничките постари водници I класа: Алулоски Спасе Петре, Балабан Ђуре Божо, Јовановић Петра Душан, Кордић Петра Никола, Маџар Јове Станко, Михајловић Бориса Ристо, Мучибабић Алексе Недељко, Павић Крсмана Ђорђе, Станисављевић Владисава Добросав, Турнић Обрена Петар, Чарго Јонисава Добросав, Турнић Обрена Петар, Чарго Јожефа Франц;

водниците I класа за врска: Атиковић Османа Сакиб, Бољански Светозара Лазар, Ђукић Ђураћа Лазар, Гавриловић Миливоја Жарко, Кандић Михајла Ми-

лисав, Кнежевић Илије Душан, Марјановић Богдана Јован, Миленковић Војислава Милосав, Радич Мирослава Слободан, Станковић Милана Љубиша, Стојић Глише Видосав, Веселиновић Милосава Славољуб, Видић Луке Драгоман;

санитетските постари водници I класа: Горшић Марије Нино и Ристић Јеленка Бошка.

Бр. 205
22 декември 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА

- | | |
|---|------|
| 442. Одлука за дополнување на Одлуката за условите за склучување заеми кај Меѓународната банка за обнова и развој — | 1025 |
| 443. Одлука за дополнување на Одлуката за давање потрошувачки кредити на лицата што претрпеле штета од поплавата на териториите на определени општини во СР Босна и Херцеговина — | 1025 |
| 444. Одлука за измени на Одлуката за утврдување и распределба на стоконите и девизните контингенти за увоз на стоки во 1970 година — | 1025 |
| 445. Одлука за гарантираните цени за волна — | 1026 |
| 446. Одлука за задржување на цените на затеченото ниво за одделни индустриски производи — | 1026 |
| 447. Одлука за измена на Одлуката за определување премија за волна во 1970 година — | 1026 |
| 448. Одлука за измени на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — | 1027 |
| 449. Одлука за определување на максималните цени за одделни производи на црната металургија — | 1027 |
| 450. Решение за дополненија на Решението за определување царински контингенти — | 1027 |
| 451. Решение за утврдување на Југословенска фармакопеја III — | 1028 |
| 452. Упатство за утврдување на процентот на воениот инвалидитет — | 1028 |
| 453. Решение за југословенскиот стандард за релеи — | 1043 |
| 454. Решение за југословенскиот стандард од областа на трансформатори — | 1043 |
| 455. Решение за југословенските стандарди за изолациони масла — | 1043 |
| 456. Решение за југословенските стандарди за топливи осигурувачи — | 1043 |
| 457. Решение за југословенските стандарди од областа на механичките испитувања на бакарот и бакарните легури — | 1044 |
| 458. Решение за престанок на важењето на Решението за југословенските стандарди за рачни апарати за гасење пожар — | 1044 |
| 459. Решение за југословенските стандарди за рачни и превозни апарати за гасење пожар — | 1044 |
| 460. Решение за југословенскиот стандард за методите за испитување на хемискиот состав на железото и челикот — | 1044 |
| 461. Решение за југословенскиот стандард за метална галантерија за индустријата на текстилни производи — | 1045 |